

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 144

2 јуни 2020, вторник

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1884. Решение на Уставниот суд на Република Северна Македонија У.бр.147/2019 и У.бр.155/2019 од 4 март 2020 година.....	2	Декларации, заеднички позиции и демарши на Европската Унија кон кои се придржува/прифаќа Република Северна Македонија на покана на ЕУ	
1885. Издвоено мислење на Уставниот суд на Република Северна Македонија.....	6	15. Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно со Одлуката (ЗНБП) 2020/20 на Советот од 13 јануари 2020 година за ажурирање на списокот на лица, групи и субјекти кои подлежат на членовите 2, 3 и 4 од заедничкиот став 2001/931/ЗНБП за примена на специфични мерки за борба против тероризмот и за укинување на Одлуката (ЗНБП)2019/1341 на Советот од 8 август 2019 година	2
1886. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени во специјалистичко-консултативна здравствена заштита.....	10	16. Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно со Одлуката (ЗНБП) 2020/117 на Советот од 27 јануари 2020 година за изменување на Одлуката 2011/72/ЗНБП за рестриктивни мерки насочени против одредени лица и субјекти во однос на состојбата во Тунис	10
1887. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на референтни цени за дневна болница и болнички ден во болничката здравствена заштита.....	10	Огласен дел	1-52
1888. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени за пакетите на завршени епизоди на лекување за специјалистичко-консултативна здравствена заштита - амбулантски.....	10		

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1884.

Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Северна Македонија и член 28 алинеја 1 и член 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.202/2019), на седницата одржана на 4 март 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. НЕ СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување на уставноста на член 24 ставови 3 и 5 и член 25 ставови 1, 2 и 3 од Законот за полиција („Службен весник на Република Македонија“ бр.114/2006, 6/2009, 145/2012, 41/2014, 33/2015, 31/2016, 106/2016, 120/2016 и 211/2018), и

2. СЕ ОТФРЛААТ иницијативите во делот за оценување на меѓусебната согласност на Законот за полиција со Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002) и на член 24 од Законот означен во точката 1 од ова решение со член 36 став 1 точки 12, 13 и 14 и со ставот 3 од истиот член на Законот за локалната самоуправа.

3. Елсан Нурчески од с.Пласница и Советот на Општина Пласница, до Уставниот суд на Република Северна Македонија поднесоа иницијативи за оценување на уставноста и законитоста на членовите од Законот означен во точката 1 од ова решение.

Според наводите во поднесените иницијативи оспорените одредби биле во спротивност со членовите 114 и 115 од Уставот на Република Северна Македонија, како и со член 36 став 1 точка 12, член 36 став 3 и член 87 од Законот за локалната самоуправа. Имено, подносителите на иницијативите сметаат дека наведените одредби од Уставот и Законот за локалната самоуправа предвидуваат поинакво решение во однос на постапката за избор на командир на полициските станици во рамки на секторите за внатрешни работи при Министерството за внатрешни работи за разлика од она што се предвидувало со оспорените одредби во Законот за полиција.

Со Законот за локална самоуправа во член 36 став 1 точка 12 и став 3 биле дефинирани надлежностите на советот на општината кои биле во согласност со наведе-

ните членови од Уставот. Подносителите на иницијативите сметаат дека во пракса Министерството за внатрешни работи го применувал Законот за полиција - членовите 24 и 25, кои според подносителите не биле во согласност со Уставот на Република Северна Македонија, особено со член 115 став 1 и Амандманот XVII каде што граѓаните преку претставници одлучуваат за локалното значење во јавните служби и во други области утврдени со закон, односно во Законот за локалната самоуправа.

Од наведените причини во иницијативите се предлага оспорените одредби да се укинат за да може да се оствари правото на локална самоуправа на Советот на Општина Пласница за да истиот учествува со своја одлука заедно со Советот на Општина Македонски Брод да избира командир на Полициска станица.

4. Судот на седницата утврди дека членот 24 од Законот за полиција предвидува:

1) Со полициската станица од член 23 на овој закон раководи командир кој работите ги врши во полициска униформа.

2) За командир на полициска станица може да биде избрано лице кое покрај општите услови за засновање на работен однос во Полицијата предвидени со овој закон, ги исполнува и следниве посебни услови: 1) да има завршено соодветно високо образование и 2) да има работно искуство во Полицијата најмалку од шест години.

3) Командирот од ставот 1 на овој член се избира со мнозинство гласови од вкупниот број советници од страна на советот на општината во којашто е сместена полициската станица од општа надлежност на Министерството (во натамошниот текст: советот на засегнатата општина), од листа која содржи најмалку тројца кандидати, предложена од страна на министерот, меѓу кои барем еден кандидат припаѓа на заедницата која е во мнозинство во тие општини.

4) Ако советот на засегнатата општина не избере ниту еден од предложените кандидати во рок од 15 дена од денот на доставувањето на листата, министерот ќе предложи втора листа која содржи најмалку тројца нови кандидати, меѓу кои барем еден кандидат припаѓа на заедницата која е во мнозинство во тие општини.

5) Ако и по спроведувањето на постапката од ставот 4 на овој член советот на засегнатата општина повторно не избере ниту еден од предложените кандидати во рок од 15 дена од денот на доставувањето на листата, министерот по консултација со Владата, ќе го избере командирот на полициската станица од општа

надлежност од двете листи на кандидати предложени од министерот, како и тројца дополнителни кандидати предложени од страна на советот на засегнатата општина.

6) Министерот го задржува овластувањето за разрешување на командирот на полициската станица од општа надлежност, во согласност со овој закон.

Во членот 25 од истиот закон се предвидува дека:

1) Командирот на полициската станица од членот 24 на овој закон, на секои шест месеца писмено го информира советот на засегнатата општина за работите што се однесуваат на јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата.

2) Командирот од ставот 1 на овој член по барање на советот го информира советот на засегнатата општина за работите што се однесуваат на јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата.

3) Командирот од ставот 1 на овој член, од советите на засегнатите општини прима препораки за подобрување на јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата, заради градење доверба меѓу Полицијата и локалното население.

5. Според член 110 алинеи 1 и 2 од Уставот, Уставниот суд на Република Северна Македонија одлучува за согласноста на законите со Уставот и за согласноста на другите прописи и на колективните договори со Уставот и со законите.

Согласно со членот 51 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој е должен да ги почитува Уставот и законите.

Во глава V од Уставот, со наслов: “Локална самоуправа” е содржан членот 114 во кој е уредено дека на граѓаните им се гарантира правото на локална самоуправа во чии рамки е утврдено дека единици на локалната самоуправа се општините, а во истите можат да се основаат облици на месна самоуправа. Во истиот член е предвиден и начинот на финансирање на општините и тоа од сопствени извори на приходи определени со закон и со средства од Републиката.

Ставот 5 од истиот член кој е изменет со Амандманот XVI предвидува дека локалната самоуправа се уредува со закон кој се донесува со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници при што мора да има мнозинство гласови од вкупниот број пратеници кои припаѓаат на заедниците кои не се мнозинство во Република Северна Македонија.

Со точката 1 од Амандманот XVII од Уставот, со кој се заменува ставот 1 од членот 115 од Уставот, е утврдено дека во единиците на локалната самоуправа граѓаните непосредно и преку претставници учествуваат во одлучувањето за прашања од локално значење, а особено во областите на јавните служби, урбанизмот и руралното планирање, заштитата на околината, локалниот економски развој, локалното финансирање, комуналните дејности, културата, спортот, социјалната и детската заштита, образованието, здравствената заштита и во други области утврдени со закон.

Според ставот 2 на членот 115 од Уставот, општината е самостојна во вршењето на надлежностите утврдени со Уставот и со закон, а надзорот над законитоста на нејзината работа го врши Републиката.

Според ставот 3 на овој член од Уставот, Републиката со закон може да и довери вршење на определени работи на општината.

Законот за локална самоуправа, во членот 36 ги уредува надлежностите на советот на општините, меѓу другите надлежности, со точките 12 и 13 од ставот 1 на овој член се предвидува дека советот го избира лицето кое раководи со подрачната единица на Министерството за внатрешни работи во општината, в согласност со закон, како и дека го разгледува и усвојува годишниот извештај за јавната безбедност на подрачјето на општината кој го доставува до министерот за внатрешни работи и народниот правобранител. Ставот 3 на овој член уредува дека раководното лице на подрачната единица на Министерството за внатрешни работи во општината е избрано ако за него гласале мнозинството од сите совети на општините, кои ги опфаќа подрачната единица на Министерството за внатрешни работи.

Законот за полиција во членот 1 определил дека со овој закон се уредуваат полициските работи, организацијата на Полицијата, полициските овластувања и правата и обврските што произлегуваат од работниот однос на полициските службеници во Министерството за внатрешни работи, што не се уредени со Законот за внатрешни работи.

Согласно со членот 20 од Законот за полиција, за вршење на полициските работи, на територијата на Република Македонија се формираат сектори за внатрешни работи. 2) Секторите за внатрешни работи се формираат во зависност од големината на подрачјето, бројот на населението, бројот на кривичните дела и прекршоците, како и значењето на патните правци и географската положба на општините кои ги зафаќа секторот за внатрешни работи. 3) Сектори за внатрешни работи, согласно со овој закон се: 1) Сектор за внатрешни

работи - Скопје, со седиште во Скопје, за вршење на полициски работи на подрачјето на Градот Скопје и општините Арачиново, Зелениково, Илинден, Петровец, Сопишта, Студеничани и Чучер Сандево; 2) Сектор за внатрешни работи - Битола, со седиште во Битола, за вршење на полициски работи на подрачјето на општините Битола, Демир Хисар, Долнени, Крушево, Кривогаштани, Македонски Брод, Могила, Новаци, Пласница, Прилеп и Ресен; 3) Сектор за внатрешни работи - Велес, со седиште во Велес, за вршење на полициски работи на подрачјето на општините Велес, Градско, Демир Капија, Кавадарци, Неготино, Росоман и Чашка; 4) Сектор за внатрешни работи - Куманово, со седиште во Куманово, за вршење на полициски работи на подрачјето на општините Кратово, Крива Паланка, Куманово, Липково, Ранковце и Старо Нагоричане; 5) Сектор за внатрешни работи - Охрид, со седиште во Охрид, за вршење на полициски работи на подрачјето на општините Вранешница, Вевчани, Дебар, Дебарца, Другово, Зајас, Кичево, Осломеј, Охрид, Струга и Центар Жупа; 6) Сектор за внатрешни работи - Струмица, со седиште во Струмица, за вршење на полициски работи на подрачјето на општините Богданци, Босилово, Валандово, Василево, Гевгелија, Дојран, Конче, Ново Село, Радовиш и Струмица; 7) Сектор за внатрешни работи - Тетово, со седиште во Тетово, за вршење на полициски работи на подрачјето на општините Боговиње, Брвеница, Врапчиште, Гостивар, Желино, Јегуновце, Маврово и Ростуша, Теарце и Тетово и 8) Сектор за внатрешни работи - Штип, со седиште во Штип, за вршење на полициски работи на подрачјето на општините Берово, Винаца, Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани, Лозово, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип, Свети Николе, Чешиново - Облешево и Штип.

Според членот 21 од Законот, за вршење на полициските работи, секторот за внатрешните работи: 1) ја следи и анализира безбедносната состојба и појавите кои предизвикуваат настанување и развој на криминалитетот и настани кои ја доведуваат во опасност јавната безбедност на подрачјето за кое е формиран; 2) ја организира, усогласува, насочува и врши контрола на работата на полициските станици; 3) врши криминалистички работи и работи на превенција на криминалитетот; 4) собира, обработува, анализира, користи, оценува, пренесува, чува и брише податоци од делокругот на работата на Полицијата за подрачјето за кое е формиран, како и врши обработка на лични податоци под услови и на начин утврдени со овој и посебен закон; 5) непосредно учествува во извршување на сложените ра-

боти од делокругот на работата на полициската станица; 6) по потреба извршува и спроведува утврдени мерки од областа на безбедноста на државната граница; 7) презема мерки заради заштита на определени лица и објекти; 8) ја информира јавноста за работи од својот делокруг и 9) врши други работи утврдени со закон, друг пропис или согласно со обврските што произлегуваат од членството во меѓународните полициски организации и институции. Член 22 1) Со секторот за внатрешни работи раководи началник. 2) За началник на сектор за внатрешни работи може да биде назначено лице кое покрај општите услови за засновање на работен однос во Полицијата предвидени со овој закон, ги исполнува и следниве посебни услови: 1) да има завршено соодветно високо образование и 2) да има работно искуство во Полицијата најмалку од шест години, од кои четири години на раководно работно место. 3) Началникот на секторот за внатрешни работи го назначува и разрешува министерот од редот на вработените, во транспарентна постапка. 4) Началникот на секторот за внатрешни работи, за својата работа непосредно е одговорен на директорот на Бирото.

Членот 23 од Законот, ја предвидува организацијата во рамки на секторите за внатрешни работи, во кои се формираат полициски станици од општа надлежност за непосредно вршење на полициските работи за определено подрачје и за таа цел се формирани 38 Полициски станици од општа надлежност на целата територија на државата, и тоа: 1) Полициска станица - Аеродром; 2) Полициска станица - Бит Пазар; 3) Полициска станица - Гази Баба; 4) Полициска станица - Драчево; 5) Полициска станица - Ѓорче Петров; 6) Полициска станица - Карпош; 7) Полициска станица - Кисела Вода; 8) Полициска станица - Центар; 9) Полициска станица - Чаир; 10) Полициска станица - Берово; 11) Полициска станица - Битола; 12) Полициска станица - Валандово; 13) Полициска станица - Велес; 14) Полициска станица - Винаца; 15) Полициска станица - Гевгелија; 16) Полициска станица - Гостивар; 17) Полициска станица - Дебар; 18) Полициска станица - Делчево; 19) Полициска станица - Демир Хисар; 20) Полициска станица - Кавадарци; 21) Полициска станица - Кичево; 22) Полициска станица - Кочани; 23) Полициска станица - Кратово; 24) Полициска станица - Крива Паланка; 25) Полициска станица - Крушево; 26) Полициска станица - Куманово; 27) Полициска станица - Македонски Брод; 28) Полициска станица - Неготино; 29) Полициска станица - Охрид; 30) Полициска станица - Прилеп; 31) Полициска станица - Пробиштип; 32) Полициска станица -

Радовиш; 33) Полициска станица - Ресен; 34) Полициска станица - Свети Николе; 35) Полициска станица - Струга; 36) Полициска станица - Струмица; 37) Полициска станица - Тетово и 38) Полициска станица - Штип.

Оспорените членови 24 и 25 од Законот за полиција се однесуваат на изборот на командир на полициските станици од општа надлежност.

Имено, со член 24 од Законот е утврдено дека со полициската станица од член 23 на овој закон раководи командир кој работите ги врши во полициска униформа, а за командир на полициска станица може да биде избрано лице кое покрај општите услови за засновање на работен однос во Полицијата предвидени со овој закон, ги исполнува и посебните услови: да има завршено соодветно високо образование и да има работно искуство во Полицијата најмалку од шест години.

Командирот од ставот 1 на овој член се избира со мнозинство гласови од вкупниот број советници од страна на советот на општината во којашто е сместена полициската станица од општа надлежност на Министерството (во натамошниот текст: советот на засегнатата општина), од листа која содржи најмалку тројца кандидати, предложена од страна на министерот, меѓу кои барем еден кандидат припаѓа на заедницата која е во мнозинство во тие општини.

Ако советот на засегнатата општина не избере ниту еден од предложените кандидати во рок од 15 дена од денот на доставувањето на листата, министерот ќе предложи втора листа која содржи најмалку тројца нови кандидати, меѓу кои барем еден кандидат припаѓа на заедницата која е во мнозинство во тие општини.

Ако и по спроведувањето на постапката од ставот 4 на овој член советот на засегнатата општина повторно не избере ниту еден од предложените кандидати во рок од 15 дена од денот на доставувањето на листата, министерот по консултација со Владата, ќе го избере командирот на полициската станица од општа надлежност од двете листи на кандидати предложени од министерот, како и тројца дополнителни кандидати предложени од страна на советот на засегнатата општина.

Покрај наведеното, министерот го задржува овластувањето за разрешување на командирот на полициската станица од општа надлежност, во согласност со овој закон.

Според членот 25 од Законот Командирот на полициската станица од членот 24 на овој закон, на секои шест месеца писмено го информира советот на за-

сегнатата општина за работите што се однесуваат на јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата. Командирот од ставот 1 на овој член по барање на советот го информира советот на засегнатата општина за работите што се однесуваат на јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата. Командирот од ставот 1 на овој член, од советите на засегнатите општини прима препораки за подобрување на јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата, заради градење доверба меѓу Полицијата и локалното население.

Од анализата на наведените уставни и законски одредби, а во корелација со наводите во иницијативите Судот оцени дека оспорените членови 24 и 25 од Законот за полиција не може да се доведат под сомнение по однос на одредбите од Уставот на кои упатуваат иницијативите. Ова, од причина што оспорените ставови од членовите 24 и 25 од Законот за полиција кои се однесуваат на изборот на командирот на полициската станица во конкретна општина, како и неговата надлежност, во целост се во согласност со одредбите од Уставот поточно со член 114 став 1 и членот 115 од Уставот, односно Амандманот XVII од Уставот на кои се повикуваат подносителите на иницијативите.

Имено, со наведените уставни норми се гарантира правото на локална самоуправа на граѓаните на начин што во единиците на локалната самоуправа граѓаните непосредно и преку претставници учествуваат во одлучувањето за прашања од локално значење, а особено во областите на урбанизмот, комуналните дејности, културата, спортот, социјалната и детската заштита, предучилишно воспитување, основното образование, основната здравствена заштита и во други области утврдени со закон. Во наведените области не е наведена јавната служба на која се повикуваат иницијаторите, како ни областа на јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата, што значи дека за истите законодавецот ја уредува нивната организација и надлежност што е во согласност со наведените уставни норми. Оттука, сосема легитимен и уставен е начинот на избор на командирот во конкретна полициска станица, како и начинот и поставеноста на неговата организираност, надлежност и функционирање, коишто се предвидени во оспорените ставови на член 24 и член 25 од Законот за полиција. Од овие причини според Судот не може да се доведе под сомнение согласноста на оспорените членови со одредбите од Уставот на кои се повикуваат подносителите на иницијативите.

6. По однос на наводите во иницијативите кои се однесуваат на постоење на колизија на одредбите од Законот за полиција и Законот за локална самоуправа во врска со начинот на кој е уредено учеството на советот на општините во изборот на командир на полициската станица, односно во однос на практичната примена на Законот за полиција од страна на Министерство-то за внатрешни работи, Судот оцени дека истите излегуваат од рамките на надлежноста на Уставниот суд утврдена во членот 110 од Уставот.

Согласно со член 110 алинеи 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, Уставниот суд на Република Северна Македонија одлучува за согласноста на законите со Уставот и за согласноста на другите прописи и на колективните договори со Уставот и со законите.

Согласно со член 28 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот суд на Република Северна Македонија, Уставниот суд ќе ја отфрли иницијативата ако не е надлежен да одлучува за барањето.

Имено, по однос на наводите во иницијативата за согласноста на Законот за полиција со Законот за локалната самоуправа и на член 24 од Законот за полиција со член 36 од Законот за локалната самоуправа, како и за практичната примена на Законот, Судот оцени дека согласно член 110 од Уставот, Уставниот суд не е надлежен да ја цени меѓусебната согласност на законите во целина, како и меѓусебната согласност на одредбите на наведените два закони.

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точките 1 и 2 од ова решение.

8. Ова решение Судот го донесе во состав од претседателот на Судот, Сали Мурати и судиите: Насер Ајдари, Елена Гошева, Никола Ивановски, Јован Јосифовски, д-р Осман Кадриу, д-р Дарко Костадиновски, Вангелина Маркудова и Владимир Стојаноски. Решението по однос на точката 1, Судот го донесе со мнозинство гласови.

У. бр. 147/2019

У.бр. 155/2019

4 март 2020 година

Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Република

Северна Македонија,

Сали Мурати, с.р.

1885.

Врз основа на член 25 став 6 од Деловникот на Уставниот суд на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 202/2019), по моето гласање против Решението У.бр.147/2019 и У.бр.155/2019 од 4 март 2020 година, за не поведување на постапка за оценување на уставноста член 24 ставови 3 и 5 и член 25 ставови 1, 2 и 3 од Законот за полиција („Службен весник на Република Македонија“ бр.114/2006, 6/2009, 145/2012, 41/2014, 33/2015, 31/2016, 106/2016, 120/2016 и 211/2018) го издвојувам и писмено го образложувам следното

ИЗДВОЕНО МИСЛЕЊЕ

Уставниот суд на Република Северна Македонија постапувајќи по иницијативата за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 24 ставови 3 и 5 и член 25 ставови 1, 2 и 3 од Законот за полиција („Службен весник на Република Македонија“ бр.114/2006, 6/2009, 145/2012, 41/2014, 33/2015, 31/2016, 106/2016, 120/2016 и 211/2018¹), со мнозинство гласови донесе Решение за не поведување на постапка за уставноста на оспорените одредби од Законот, бидејќи оцени дека тие одредби по сите основи се во согласност со Уставот.

Мнозинството судии при анализа на рефератот, земаа спротивно правно мислење, односно став за кое имам суштински различно и спротивно мислење, поинаков пристап, материјална подлога и поткрепа за уставноста, односно, против уставноста на наведените одредби во точка 1 во решението.

Изразувајќи несогласност со таквото Решение гласав против и го издвојувам своето мислење, затоа што сметам дека оспорените одредби од член 24 ставови 3 и 5 и член 25 ставови 1, 2 и 3 од Законот за полиција не се во согласност со Уставот, поради што требаше да се поведе постапка за оценување на нејзината уставност и врз основа на изведување на правно издржани аргументи да се донесе правилна одлука.

Моето спротивно мислење го темелам на ставот дека Решението на Судот е во спротивност со член 8 став 1 алинеи 1, 3, 5, 9 и 11 (основните слободи и права на човекот и граѓанинот признати со меѓународното право и утврдени со Уставот; владеење на правото, политичкиот плурализам и слободните непосредни и демократски избори; локалната самоуправа како темелна

¹ Законот за полиција („Службен весник на Република Македонија“ бр.114/2006, 6/2009, 145/2012, 41/2014, 33/2015, 31/2016, 106/2016, 120/2016 и 211/2018)

вредност на уставниот поредок и почитување на општо прифатените норми на меѓународното право), член 9 став 1 и 2, член 22 став 2, член 50, член 51, член 114 и членот 114 од Уставот на Република Северна Македонија.

Во ова решение Судот оцени дека: „со наведените уставни норми се гарантира правото на локална самоуправа на граѓаните на начин што во единиците на локалната самоуправа граѓаните непосредно и преку претставници учествуваат во одлучувањето за прашања од локално значење, а особено во областите на урбанизмот, комуналните дејности, културата, спортот, социјалната и детската заштита, предучилишно воспитување, основното образование, основната здравствена заштита и во други области утврдени со закон. Во наведените области не е наведена јавната служба на која се повикуваат иницијаторите, како ни областа на јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата, што значи дека за истите законодавецот ја уредува нивната организација и надлежност што е во согласност со наведените уставни норми.

Оттука, сосема легитимен и уставен е начинот на избор на командир-от во конкретна полициска станица, како и начинот и поставеноста на неговата организационост, надлежност и функционирање, коишто се предвидени во оспорените ставови на член 24 и член 25 од Законот за полиција. Од овие причини според Судот не може да се доведе под сомнение согласноста на оспорените членови со одредбите од Уставот на кои се повикуваат подносителите на иницијативите“.

Локалната самоуправа, Уставот ја воздигнува и заштитува како едена од темелните вредности на уставниот поредок во Републиката. Во Амандманот XVII од Уставот, со кој се заменува ставот 1 од членот 115 од Уставот², е утврдено дека во единиците на локалната самоуправа граѓаните непосредно и преку претставници учествуваат во одлучувањето за прашања од локално значење, а особено во областите на јавните служби, урбанизмот и руралното планирање, заштитата на околината, локалниот економски развој, локалното финансирање, комуналните дејности, културата, спортот, социјалната и детската заштита, образованието, здравствената заштита и во други области утврдени со закон.

Имајќи го предвид наведеното, веднаш се уочува дека ваквиот начин на регулирање на работите во членот 24 точка 3 од Законот за полиција според кој „Командирот од ставот 1 на овој член се избира со мнозинство гласови од вкупниот број советници од страна на сове-

тот на општината во којашто е сместена полициската станица од општа надлежност на Министерството (во натамошниот текст: советот на засегнатата општина), од листа која содржи најмалку тројца кандидати, предложена од страна на министерот, меѓу кои барем еден кандидат припаѓа на заедницата која е во мнозинство во тие општини,“ СЕ ПОВРЕДУВА членот 115 од уставот што значи дека во конкретната проблематика граѓаните на општина Пласница, непосредно и преку претставници НЕ учествуваат во одлучувањето за прашања од локално значење со што се повредува и ставот 2 на членот 115 од Уставот, „општината е самостојна во вршењето на надлежностите утврдени со Уставот и со закон...“

Во конкретниот случај ниту граѓаните непосредно и преку избраните претставници учествуваат при избор на „Командирот со мнозинство гласови од вкупниот број советници од страна на советот на општината во којашто е сместена полициската станица од општа надлежност на Министерството,“ ниту пак општината е самостојна во вршење на надлежностите утврдени со уставот и со закон во овој дел.

Особено повредата се гледа кога случајот ќе се анализира и од аспект на членовите од Законот за локална самоуправа³. Според членот 36 од Законот во кој уредени надлежностите на советот на општините, меѓу другите надлежности, во точките 12 и 13 од ставот 1 на овој член се предвидува дека советот го избира лицето кое раководи со подрачната единица на Министерството за внатрешни работи во општината, во согласност со закон, како и дека го разгледува и усвојува годишниот извештај за јавната безбедност на подрачјето на општината кој го доставува до министерот за внатрешни работи и народниот правобранител.

Од тука се гледа дека во конкретниот случај Советниците на општина Пласница се обесправени во неприменување на членот 36 точките 12 и 13 од ставот 1 каде се предвидува дека советот го избира лицето кое раководи со подрачната единица на Министерството за внатрешни работи во општината, како и дека го разгледува и усвојува годишниот извештај за јавната безбедност на подрачјето на општината.

Тие ниту учествуваат при изборот на лицето кое раководи со подрачната единица ниту можат да разгледуваат и усвојуваат годишниот извештај за јавната безбедност на подрачјето на нивната општината.

Волјата на другите советници на советот на општината во која што е сместена полициската станица од општа надлежност и тоа со: избор на командир на полициската станица и разгледување и усвојување го-

² Устав на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 52/1991)

³ Закон за локалната самоуправа „Сл. весник на Р Македонија“ бр.5 од 29.1.2002 год.

дишниот извештај за јавната безбедност само од советот на подрачјето на општината каде е сместена полициската станица да произведува правно дејствија, да има важност и за советите т.е. на граѓаните на наведената општина претставува апсолутна повреда на наведените уставни одредби од причини што одлуката за избор и разгледување и усвојување на извештајот од еден совет, императивно да важи и за друга општина и друг општински совет доведува до повреда на уставната начела на еднаквоста и повреда на темелната вредност на уставот „правото на локална самоуправа.“

Сметам дека со ваква против уставност и против законитост на регулирање на односите, на граѓаните кои живеат во општини каде нема полициски станици од општа надлежност (само за илустрација вреди да се спомнува дека во Републиката од вкупно 80 општини имаме 38 полициски станици од општа надлежност, а бројката на општини кои немаат полициски станици од општа надлежност изнесува 42) им се повредува правото од членот 115 од уставот што значи дека во конкретната проблематика граѓаните непосредно и преку претставници НЕ учествуваат во одлучувањето за прашања од локално значење и со ваков начин на регулирање се повредува правото на советите на 42 општини т.е. правата предвидени во ставот 2 на членот 115 од Уставот, „општината е самостојна во вршењето на надлежностите утврдени со Уставот и со закон...“

Од конкретната анализа и ваквиот начин на регулирање на конкретната област според моето становиште е спротивно со член 8 став 1 алинеја 1 „се повредуваат основните слободи и права на човекот и граѓанинот признати со меѓународното право и утврдени со Уставот,; се повредува принципот на „владеење на правото, од алинеја 3: исто така се стеснува „политичкиот плурализам и слободните непосредни и демократски избори, од алинеја 5; директно се повредува темелниот вредност „локалната самоуправа како темелна вредност на уставниот поредок, од алинеја 9, и со наведените регулативи не се почитува „општо прифатените норми на меѓународното право, од алинеја 11 од членот 8 од Уставот.

Исто така, се повредува членот 9 од Уставот и тоа ставовите 1 и 2 каде на многу јасен начин се предвидува дека „Граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата независно...(став 1) и „Граѓаните пред Уставот и законите се еднакви, (став 2). Во конкретниов случај граѓаните и нивните избрани претставници во општина Пласница (овоаа противуставност се однесува и важи и за другите граѓани кои

живеат во општини каде немаат полициски станици од општа надлежност) и нивните избрани претставници не се еднакви пред Устав и законот во остварувањето на своите слободи и права со граѓаните и советници кои живеат во општините кои во своите подрачја имаат полициски станици. Со ваквиот неуставен начин на регулирање на оваа проблематика жителите на општина Пласница и жители на други 40 општини (да се претпостави дека наведени општини во просек имат по 10 илјади жители, т.е. вкупно над 400 илјади жители се обесправени, од друга страна, исто така се обесправени и не се во еднаква положба со жителите и советите во општините каде има седиште на полициските станици.

Според моето становиште законодавец можел на поинаков начин да ги регулира наведени односи. Имено, според мене оваа прашање требало законодавецот да се реши збирно со учество на сите совети на општините кои ги покрива наведената полициска станица. Да претпоставиме дека седиштето на една полициска станица опфаќа 2 или 3 општини, односно е воспоставен на две или повеќе општини, тогаш со учество на членовите на сите совети со заедничко постапување согласно со наведените одредби, да предлагаат кандидати, каде има потреба и законски услов почитување на принципот на правична застапеност во општините, согласно со член 24 точка 4,5 и 6 и изборот да го вршат советите на сите општини. По изборот на командирот на полициска станица, тој за своите постапувања и должностите предвидени согласно со член 25 на овој закон, на секои шест месеца писмено да го информира не само советот туку и советите на засегнатите општини за работите што се однесуваат на јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата, а командирот по барање на сите засегнати советот ги информира советите на засегнатата општина за работите што се однесуваат на јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата.

Имајќи го предвид наведеното, сметам дека, законодавецот при уредување на прашањето на избор на командир на полициска станица каде тој има седиште, морал да го има предвид Законот за локалната самоуправа и во Законот за полиција да го уреди начинот на изборот на командирот на полиција со учество на советите и на другите единиците на локалната самоуправа, а не само со учество на советот на чија територија тој има седиште. Неспорно е дека Судот не ја цени меѓусебната согласност на закон со закон, меѓутоа според моето становиште, недопуштено е со специјален закон

да се дерогира општ закон и на тој начин да се повредуваат основите начела кои се темелни вредности на уставниот поредок предвидени во членот 8 од Уставот.

Ваквото мое становиште и размислување се поткрепува и со фактот што за почитување на начелото на еднаквост на граѓаните во општините се водело сметка многу поодамна.

Ваква пракса е позната, односно се применувала во бивша Југославија при избор на судии. Тогаш изборот на судии вршеле Собранијата на општините. При изборот на судии учествувале советници на сите општини на подрачјето каде дотичниот суд имал месна надлежност т.е. учествувал сите советници од сите општини кои биле опфатени со месната надлежност на општинскиот суд т.е. ако судот е востановен за подрачје на две или повеќе општини. Така согласно со Закон за судовите од општа надлежност⁴ во глава IV Судии и судии поротници, 1. Избор на судии и судии-поротници во членот 18 предвидува „Судиите и судите-поротници на општинските судови ги избира и разрешува од должност ОПШТИНСКОТО СОБРАНИЕ“.

Ако судија или судија поротник избираат повеќе општински собранија избран е кандидатот што е избран ВО СИТЕ СОБРАНИЈА. Ако кандидатот не биде избран во сите собранија, се врши повторно објавување на изборот и се спроведуваат нови избори.

Од горните аргументи, Законодавецот уште во далечната 1965 година, обврнувал внимание на темелните вредности и почитување на правото на локална самоуправа и еднаквост на граѓаните и на собранијата на општините. Но за жал по 50 години наместо да се развива демократското свест и да се оди чекор напред, се предвидува полошо решение од решението од 1965 година.

Исто така и подоцна оваа начело се применувало во позитивното законодавство во бивша Југославија односно СР Македонија. Само за илустрација, Согласно со Законот за редовните судови⁵ од 1977 година, избор на судија-поротник предвидува: Судиите-поротници ги избира собранието на соодветното општествено-политичка заедница. Така, судиите-поротници во општинските судови ги избираат општинските собранија, а ако општинскиот суд е востановен за подрачје на два или повеќе општини, изборот го вршат собранијата на сите општини⁶.

Доколку законодавецот пристапил на ваков начин на регулирање на оваа материја, со сигурност сите граѓани ќе беа еднакви во остварувањето на правот на локална самоуправа и другите гарантирани уставни и законски права од оваа проблематика.

Сметам дека со ваквиот начин на регулирање на работите се повредува и член 22 став 2 од Уставот, волјата од резултатите на избирачкото право „Избирачкото право е еднакво, општо и непосредно и се остварува на слободни избори со тајно гласање, во конкретниот случај граѓанинот со изборот го искористил своето непосредно избирачко право, но неговата волја не може подеднакво да се рефлектира кај своите избрани претставници во креирањето на општите политики од аспект на јавната безбедност.

Со ваков начин на регулирање на работите, сметам дека се повредуваат и одредбите од член 50 и член 51 од Уставот на Република Северна Македонија.

И на крајот да спомнам дека детално анализирајќи предметот на оспорување и нејзината несогласност со член 114 и членот 115 од Уставот на Република Северна Македонија и начинот на регулирање на оваа материја во Законот за локална самоуправа а особено член 36 точките 12 и 13. Сметам дека оспорени одредби се во несогласност со наведените Уставни и законски одредби.

Тргувајќи од сето погоре наведено, сметам дека со основ може да се постави прашањето за согласноста на оспорениот член 24 ставови 3 и 5 и член 25 ставови 1, 2 и 3 од Законот за полиција („Службен весник на Република Македонија“ бр.114/2006, 6/2009, 145/2012, 41/2014, 33/2015, 31/2016, 106/2016, 120/2016 и 211/2018) со Уставот и тоа со член 8 став 1 алинеи 1, 3, 5, 9 и 11 (основните слободи и права на човекот и граѓанинот признати со меѓународното право и утврдени со Уставот; владеење на правото, политичкиот плурализам и слободните непосредни и демократски избори; локалната самоуправа како темелна вредност на уставниот поредок и почитување на општо прифатените норми на меѓународното право), член 9 став 1 и 2, член 22 став 2, член 50, член 51, член 114 и членот 114 од Уставот на Република Северна Македонија и општи прифатени меѓународни норми, а согласно со член 25 став 6 од Деловникот на Судот го издвојувам своето мислење од донесеното Решение за не поведување на постапка.

Претседател
на Уставниот суд на Република
Северна Македонија,
Сали Мурати, с.р.

⁴ Закон за судовите од општа надлежност „Службен весник на СР Македонија“ бр.42 од 18 декември 1965 година.

⁵ Закон за редовните судови „Службен весник на СРМ“ бр.10/76 и 30/77

⁶ Прирачник за судиите-поротници во редовните судови, Скопје 1978 година, страница 12

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

1886.

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 во врска со член 54 став 1 точка 8 на Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016, 120/2016, 142/2016 и 171/2017 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 275/2019), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија, на седницата оджана на 27 февруари 2020 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ВО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО- КОНСУЛТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Член 1

Во Одлуката за утврдување на референтни цени во специјалистичко-консултативна здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 164/2008, 22/2009, 33/2010, 92/2010, 96/2010, 108/2010, 122/2010, 147/2010, 171/2010, 33/2011, 99/2011, 153/2011, 155/2011, 164/2011, 181/2011, 54/2012, 84/2012, 18/2013, 54/2013, 88/2013, 47/2014, 98/2014, 106/2018, 203/2018, 20/2019 и 35/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 70/2019), во членот 2, во табелата со поднаслов ХУМАНА ГЕНЕТИКА (ЦИМГИ), по услугата ХУГ1801-1900 - Анализи со квантитативна флуоресцентна ПВР (QF - PCR), се додава следната табела:

Шифра	Вид на здравствена услуга	Референтна цена
ХУГ1901	Скрининг на вродени метаболни болести	1.600

Член 2

Оваа одлука влегува во сила следниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-5833/2
25 март 2020 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Дејан Николовски, с.р.

1887.

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 во врска со член 54 став 1 точка 8 на Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016, 120/2016, 142/2016 и 171/2017 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 275/2019), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 27 февруари 2020 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ЗА ДНЕВНА БОЛНИЦА И БОЛНИЧКИ ДЕН ВО БОЛНИЧКАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Член 1

Во Одлуката за утврдување на референтни цени за дневна болница и болнички ден во болничката здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 181/2011, 63/2012 и 138/2012), во член 2 став 1, во табелата по услугата со шифра ДБ04, се додава следната табела:

Шифра	Вид на здравствена услуга	Референтна цена
ДБ05	Дневна болница за административно прикажување на издадена терапија за домашни услови	10

Член 2

Оваа одлука влегува во сила следниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-5833/3
25 март 2020 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Дејан Николовски, с.р.

1888.

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 во врска со член 54 став 1 точка 8 на Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016, 120/2016, 142/2016 и 171/2017 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 275/2019), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 27 февруари 2020 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ЗА ПАКЕТИТЕ НА ЗАВРШЕНИ ЕПИЗОДИ НА ЛЕКУВАЊЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - АМБУЛАНТСКИ

Член 1

Во Одлуката за утврдување на референтни цени за пакетите на завршени епизоди на лекување за специјалистичко - консултативна здравствена заштита - амбулантски („Службен весник на Република Македонија“ број 44/2010, 58/2010, 92/2010, 105/2010, 122/2010, 154/2010, 171/2010, 33/2011, 99/2011, 181/2011, 138/2012, 88/2013, 10/2014, 47/2014, 98/2014, 138/2014, 156/2014, 17/2015, 42/2015, 107/2016, 61/2017, 190/2017, 106/2018, 129/2018, 203/2018 и 20/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 70/2019 и 130/2019), во членот 2, во табелата со поднаслов РЕСПИРАТОРНИ ПАКЕТИ, по услугата АРП15 Реиздавање на СИПАП апарат, се додава следната табела:

Шифра	Вид на здравствена услуга	Референтна цена
АРП16	Специјалистички пакет со детекција на 21 причинител на горно респираторни инфекции со multiplex PCR Film array техника	21.200
АРП17	Специјалистички пакет на детекција на 34 причинител на долно респираторни инфекции со multiplex PCR Film array техника	21.200

Во табелата со поднаслов НЕВРОЛОГИЈА, по услугата АНМ 20 Дополнителен пакет за тремболитична терапија, се додава следната табела:

Шифра	Вид на здравствена услуга	Референтна цена
АНМ21	Невролошки пакет за набавка на апарат ВНС (стимулација на вагусен нерв), преглед и првично прилагодување на апаратот	718.300
АНМ22	Невролошки пакет за контролен преглед и редовно прилагодување на апаратот ВНС	1.060

Во табелата со поднаслов Респираторни пакети за дијагностика и третман на респираторни заболувања кај децата, по услугата ДРП13 Пакет за дијагностика на латентна ТБЦ инфекција и ТБЦ инфекција кај деца, се додава следната табела:

Шифра	Вид на здравствена услуга	Референтна цена
ДРП16	Специјалистички пакет со фекална панкреатична еластаза (ЕИА)	3.630

Во табелата со поднаслов ОПШТИ ПАКЕТИ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ КОИ ВАЖАТ ЗА СИТЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИ ДЕЛНОСТИ, по услугата АСК 16 Писмено стручно мислење (конзилијарно мислење), се додава следната табела:

Шифра	Вид на здравствена услуга	Референтна цена
АСК17	Административно прикажување за издавање терапија за домашни услови	10

Во табелата со поднаслов СЛУХ ГОВОР ГЛАС, по услугата АСГМ 18 Комплетна дијагностика со рехабилитационски третман со тешка вербална и слушна комуникација над 20 дена, се додава следната табела:

Шифра	Вид на здравствена услуга	Референтна цена
АСГМ19	Логопедски индивидуален рехабилитационски третман за лица со афонија и дисфонија 5-10 дена	7.340
АСГМ20	Рехабилитационски третман на лица со сензорни дисфункции 5-10 дена (интензивен)	9.580
АСГМ21	Рехабилитационски третман на лица со сензорни дисфункции 10-14 дена (интензивен)	14.780
АСГМ22	Рехабилитационски третман на лица со сензорни дисфункции 15-20 дена (интензивен)	21.120
АСГМ23	Рехабилитационски третман на лица со тешка вербална и слушна патологија 5-10 дена (продолжен)	13.620
АСГМ24	Рехабилитационски третман на лица со тешка вербална и слушна патологија 10-14 дена (продолжен)	21.250
АСГМ25	Рехабилитационски третман на лица со тешка вербална и слушна патологија 15-20 дена (продолжен)	30.580
АСГМ26	Логопедско-сурдоопедски индивидуален рехабилитационски третман за 3-5 дена	3.740

Во табелата со поднаслов Пакети на здравствени услуги од областа на инфективни болести, кај услугата со шифра АПИФ4- Инфектолошки пакет со спроведување на имунопрофилактика, во колоната со назив „референтна цена“ бројот „15.650“ се заменува со бројот „30.400“;

Во табелата со поднаслов СЛУХ ГОВОР ГЛАС, кај услугата АСГМ 1 Комплетна дијагностика на лица со пречки во вербална комуникација, во колоната со назив „референтна цена“ бројот „3.400“ се заменува со бројот „3.650“; кај услугата АСГМ 7 Ран рехабилитационски третман на деца до 3 години со тешка вербална и слушна комуникација за 10-14 дена, во колоната со назив „референтна цена“ бројот „11.100“ се заменува со бројот „11.220“; кај услугата АСГМ 8 Логопедско или сурдоаудиолошки индивидуален рехабилитационски третман до 10 дена, во колоната со назив „референтна цена“ бројот „8.500“ се заменува со бројот „8.620“; кај услугата АСГМ 9 Логопедско или сурдоаудиолошки индивидуален рехабилитационски третман над 10 дена, во колоната со назив „референтна цена“ бројот „12.750“ се заменува со бројот „12.870“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила следниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-5833/4
25 март 2020 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Дејан Николовски, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

ISSN 0354-1622



2020144

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



Број 144

2 јуни 2020 година

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Декларации, заеднички позиции и демарши на Европската Унија кон кои се придржува/прифаќа Република Северна Македонија на покана на ЕУ

СОДРЖИНА

	Стр.
15. Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно со Одлуката (ЗНБП) 2020/20 на Советот од 13 јануари 2020 година за ажурирање на списокот на лица, групи и субјекти кои подлежат на членовите 2,3 и 4 од заедничкиот став 2001/931/ЗНБП за примена на специфични мерки за борба против тероризмот и за укинување на Одлуката (ЗНБП)2019/1341 на Советот од 8 август 2019 година.....	2
16. Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно со Одлуката (ЗНБП) 2020/117 на Советот од 27 јануари 2020 година за изменување на Одлуката 2011/72/ЗНБП за рестриктивни мерки насочени против одредени лица и субјекти во однос на состојбата во Тунис.....	10

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

15.

Врз основа на член 7 став 1 од Законот за рестриктивни мерки („Службен весник на Република Македонија” број 190/17), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 26 мај 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА (ЗНБП) 2020/20 НА СОВЕТОТ ОД 13 ЈАНУАРИ 2020 ГОДИНА ЗА АЖУРИРАЊЕ НА СПИСОКОТ НА ЛИЦА, ГРУПИ И СУБЈЕКТИ КОИ ПОДЛЕЖАТ НА ЧЛЕНОВИТЕ 2, 3 И 4 ОД ЗАЕДНИЧКИОТ СТАВ 2001/931/ЗНБП ЗА ПРИМЕНА НА СПЕЦИФИЧНИ МЕРКИ ЗА БОРБА ПРОТИВ ТЕРОРИЗМОТ И ЗА УКИНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА (ЗНБП) 2019/1341 НА СОВЕТОТ ОД 8 АВГУСТ 2019 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се воведуваат рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2020/20 на Советот од 13 јануари 2020 година за ажурирање на списокот на лица, групи и субјекти кои подлежат на членовите 2,3 и 4 од Заедничкиот став 2001/931/ЗНБП за примена на специфични мерки за борба против тероризмот и за укинување на Одлуката (ЗНБП)2019/1341 на Советот од 8 август 2019 година.

Член 2

Оваа одлука се однесува на меѓународни рестриктивни мерки.

Член 3

Се определуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за економија, Министерството за надворешни работи, Министерството за транспорт и врски и Министерството за финансии - Управа за финансиско разузнавање за надлежни органи за спроведување на рестриктивните мерки.

Член 4

Одлуката (ЗНБП) 2020/20 на Советот од 13 јануари 2020 година за ажурирање на списокот на лица, групи и субјекти кои подлежат на членовите 2, 3 и 4 од Заедничкиот став 2001/931/ЗНБП за примена на специфични мерки за борба против тероризмот и за укинување на Одлуката (ЗНБП)2019/1341 на Советот од 8 август 2019 година во оригинал на англиски и во превод на македонски јазик е дадена во прилог и е составен дел на оваа одлука.

Член 5

Рестриктивните мерки се воведуваат на неопределено време.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-3689/1
26 мај 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

ОДЛУКА (ЗНБП) 2020/20 НА СОВЕТОТ

од 13 јануари 2020 година

за ажурирање на списокот на лица, групи и субјекти кои подлежат на членовите 2, 3 и 4 од Заедничкиот став 2001/931/ЗНБП за примена на специфични мерки за борба против тероризмот и за укинување на Одлуката (ЗНБП) 2019/1341

СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА,

имајќи го предвид Договорот за Европската Унија, а особено член 29 од истиот,

имајќи го предвид предлогот на Високиот претставник на Унијата за надворешни работи и безбедносна политика,

со оглед на тоа што:

(1) На 27 декември 2001 година, Советот го донесе Заедничкиот став 2001/931/ЗНБП ⁽¹⁾.

(2) На 8 август 2019 година, Советот ја донесе Одлуката (ЗНБП) 2019/1341 ⁽²⁾ за ажурирање на списокот на лица, групи и субјекти кои подлежат на членовите 2, 3 и 4 од Заедничкиот став 2001/931/ЗНБП („списокот“).

(3) Во согласност со член 1(6) од Заедничкиот став 2001/931/ЗНБП, неопходно е редовно да се прегледуваат имињата на лицата, групите и субјектите на списокот за да се осигури дека има основа за истите да останат на списокот.

(4) Оваа одлука го утврдува резултатот од прегледот што го изврши Советот во однос на лица, групи и субјекти на кои се применуваат членовите 2, 3 и 4 од Заедничкиот став 2001/931/ЗНБП.

(5) Советот потврдил дека надлежните органи наведени во член 1(4) од Заедничкиот став 2001/931/ЗНБП, донесоа одлуки во однос на сите лица, групи и субјекти наведени на списокот дека тие се вклучени во терористички акти во рамки на значењето на член 1(2) и (3) од Заедничкиот став 2001/931/ЗНБП. Советот, исто така, заклучи дека лицата, групите и субјектите на кои се применуваат членовите 2, 3 и 4 од Заедничкиот став 2001/931/ЗНБП треба да продолжат да подлежат на специфичните рестриктивни мерки предвидени во Заедничкиот став 2001/931/ЗНБП.

(6) Списокот треба соодветно да се ажурира и Одлуката (ЗНБП) 2019/1341 треба да се укине, ЈА ДОНЕСЕ ОВАА ОДЛУКА:

Член 1

Списокот на лица, групи и субјекти на кои се применуваат членовите 2, 3 и 4 од Заедничкиот став 2001/931/ЗНБП е утврден во анексот кон оваа одлука.

¹ Заеднички став 2001/931/ЗНБП на Советот од 27 декември 2001 година за примена на специфични мерки за борба против тероризмот (Сл. весник L 344, 28.12.2001 година, стр. 93).

² Одлука (ЗНБП) 2019/1341 на Советот од 8 август 2019 година за ажурирање на списокот на лица, групи и субјекти кои подлежат на членовите 2, 3 и 4 од Заедничкиот став 2001/931/ЗНБП за примена на специфични мерки за борба против тероризмот и за укинување на Одлуката (ЗНБП) 2019/25 (Сл. весник L 209, 9.8.2019 година, стр. 15).

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

Член 2

Се укинува Одлуката (ЗНБП) 2019/1341.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила на денот по нејзиното објавување во *Службениот весник на Европската Унија*.

Брисел, 13 јануари 2020 година.

За Советот

Претседател

А. МЕТЕЛКО-ЗГОМБИЧ

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

АНЕКС

СПИСОК НА ЛИЦА, ГРУПИ И СУБЈЕКТИ НАВЕДЕНИ ВО ЧЛЕН 1

I. ЛИЦА

1. АБДОЛАХИ Хамед (познат како Мустафа Абдулахи) (ABDOLLANI Hamed (a.k.a. Mustafa Abdullahi)), роден на 11.8.1960 година во Иран. Број на пасош: D9004878.
2. АЛ-НАСЕР, Абделкарим Хусеин Мохамед (AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed), роден во Ал Ихса (Саудиска Арабија), граѓанин на Саудиска Арабија.
3. АЛ ЈАКОУБ, Ибрахим Салих Мохамед (AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed), роден на 16.10.1966 година во Тарут (Саудиска Арабија), граѓанин на Саудиска Арабија.
4. АРБАБСИАР Мансоор (познат како Мансоур Арбабсиар) (ARBABSIAR Manssor (a.k.a. Mansour Arbabsiar)), роден на 6.3.1955 година или 15.3.1955 година во Иран. Државјанин на Иран и САД, Број на пасош: C2002515 (Иран); Број на пасош: 477845448 (САД). Број на национална лична карта: 07442833, датум на истекување на важност: 15.3.2016 (возачка дозвола од САД).
5. АСАДИ Асадолах (ASADI Assadollah), роден на 22.12.1971 година во Техеран (Иран), државјанин на Иран. Број на ирански дипломатски пасош: D9016657.
6. БОУЈЕРИ, Мохамед (познат како Абу ЗУБАИР, познат како СОБИАР, познат како Абу ЗОУБАИР (BOUYERI, Mohammed (a.k.a. Abu ZUBAIR, a.k.a. SOBIAR, a.k.a. Abu ZOUBAIR)), роден на 8.3.1978 година во Амстердам (Холандија).
7. ЕЛ ХАЈЈ, Хасан Хасан (EL HAJJ, Hassan Hassan), роден на 22.3.1988 година во Загдраија (Zaghdraiya), Сидон, Либан, граѓанин на Канада. Број на пасош: JX446643 (Канада).
8. ХАШЕМИ МОГАДАМ Саеид (HASHEMI MOGHADAM Saeid), роден на 6.8.1962 година во Техеран (Иран), државјанин на Иран. Број на пасош: D9016290, со важност до 4.2.2019 година.
9. ИЗЗ-АЛ-ДИН, Хасан (познат како ГАРБАЈА, Ахмед, познат како СА-ИД, познат како САЛВАН, Самир (IZZ-AL-DIN, Hasan (a.k.a. GARBAYA, Ahmed, a.k.a. SA-ID, a.k.a. SALWWAN, Samir), Либан, роден во 1963 година во Либан, граѓанин на Либан.
10. МЕЛИАД, Фарах (MELIAD, Farah), роден на 5.11.1980 година во Сиднеј (Австралија), граѓанин на Австралија. Број на пасош: M2719127 (Австралија).
11. МОХАМЕД, Калид Шаик (познат како АЛИ, Салем, познат како БИН КАЛИД, Фахд Бин Адбалах, познат како ХЕНИН, Ашраф Рефаат Набит, познат како ВАДООД, Калид Адбул) (MOHAMMED, Khalid Shaikh (a.k.a. ALI, Salem, a.k.a. BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, a.k.a. HENIN, Ashraf Refaat Nabith, a.k.a. WADOOD, Khalid Abdul)), роден на 14.4.1965 година или 1.3.1964 година во Пакистан, број на пасош: 488555.
12. ШАНЛИ, Далокај (познат како Синан (ŞANLI, Dalokay (a.k.a. Sinan),) роден на 13.10.1976 година во Пулумур (Pülümür) (Турција).
13. ШАХЛАИ Абдул Реза (познат како Абдол Реза Шала'и, познат како Абд-Ал Реза Шалаи, познат како Абдореза Шахлаи, познат како Абдолреза Шахла'и, познат како Абдул-Реза Шахлае, познат како Хаџ Јусеф, познат како Хаџи Јусиф, познат како Хаџи Јасир, познат како Хаџи Јусиф, познат како Јусуф Абу-ал-Карк) (SHANLAI Abdul Reza

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

(a.k.a. Abdol Reza Shala'i, a.k.a. Abd-al Reza Shalai, a.k.a. Abdorreza Shahlai, a.k.a. Abdolreza Shahla'i, a.k.a. Abdul-Reza Shahlaee, a.k.a. Hajj Yusef, a.k.a. Haji Yusif, a.k.a. Hajji Yasir, a.k.a. Hajji Yusif, a.k.a. Yusuf Abu-al-Karkh)), роден околу 1957 година во Иран. Адреси: (1) Керманшах (Kermanshah), Иран, (2) Воена база Мехран (Mehran Military Base), Провинција Илам (Ilam Province), Иран.

14. ШАКУРАИ Али Голам (SHAKURI Ali Gholam), роден околу 1965 година во Техеран, Иран.

15. СОЛЕИМАНИ Касем (починат) (познат како Гасем Солејмани, познат како Касми Сулајман, познат како Касем Солејмани, познат како Касем Солаимани, познат како Касем Салимани, познат како Касем Солемани, познат како Касем Сулаимани, познат како Касем Сулемани) (SOLEIMANI Qasem (a.k.a. Ghasem Soleymani, a.k.a. Qasmi Sulayman, a.k.a. Qasem Soleymani, a.k.a. Qasem Solaimani, a.k.a. Qasem Salimani, a.k.a. Qasem Solemani, a.k.a. Qasem Sulaimani, a.k.a. Qasem Sulemani)), роден на 11.3.1957 година во Иран. Државјанин на Иран, Број на пасош: 008827 (Иран, дипломатски), издаден 1999. Титула: Генерал-мајор

II. ГРУПИ И СУБЈЕКТИ

1. „Abu Nidal Organisation“ (Организација Абу Нидал) — „ANO“ (позната како „Fatah Revolutionary Council“ (Револуционерен совет Фатах), позната како „Arab Revolutionary Brigades“ (Арапски револуционерни бригади), позната како „Black September“ (Црн септември), позната како „Revolutionary Organisation of Socialist Muslims“ (Револуционерна организација на муслимани социјалисти)).

2. „Al-Aqsa Martyrs' Brigade“ (Бригада на мачениците од Ал-Акса).

3. „Al-Aqsa e.V.“.

4. „Babbar Khalsa“.

5. „Communist Party of the Philippines“ (Комунистичка партија на Филипини), вклучително „New People's Army“ — „NPA“, (Нова народна армија-НПА) Филипини.

6. „Directorate for Internal Security of the Iranian Ministry for Intelligence and Security“ (Директорат за внатрешна безбедност на иранското Министерство за разузнавање и безбедност“).

7. „Gama'a al-Islamiyya“ (позната како „Al-Gama'a al-Islamiyya“) („Islamic Group“ — „IG“ (Исламска група-ИГ)).

8. „İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi“ — „IBDA-C“ („Great Islamic Eastern Warriors Front“) (Фронт на големите исламски источни војници).

9. „Hamas“, вклучително „Hamas-Izz al-Din al-Qassem“.

10. „Hizballah Military Wing“ (Воено крило Хизбалах) (позната како „Hezbollah Military Wing“ (Воено крило Хезболах), позната како „Hizbullah Military Wing“ (Воено крило Хизбулах), позната како „Hizballah Military Wing“ (Воено крило Хезболах), позната како „Hisbollah Military Wing“ (Воено крило Хисболах), позната како „Hizbu'llah Military Wing“ (Воено крило Хизбу'лах), позната како „Hizb Allah Military Wing“ (Воено крило Хизб Алах), позната како „Jihad Council“ (Совет за джихад) (и сите единици кои му се подредени, вклучително и Организацијата за надворешна безбедност)).

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

11. „Hizbul Mujahideen“ — „HM“.
12. „Khalistan Zindabad Force“ — „KZF“ (Калистански сили Зиндабад).
13. „Kurdistan Workers' Party“ — „PKK“ (Курдска работничка партија - ПКК), (позната како „KADEK“, позната како „KONGRA-GEL“).
14. „Liberation Tigers of Tamil Eelam“ — „LTTE“ (Тигри за ослободување на Тамил Еелам -ЛИТЕ).
15. „Ejército de Liberación Nacional“ („National Liberation Army“) (Национална армија за ослободување).
16. „Palestinian Islamic Jihad“ — „PIJ“ (Палестински исламски джихад - ПИЈ).
17. „Popular Front for the Liberation of Palestine“ — „PFLP“ (Народен фронт за ослободување на Палестина - ПФЛП).
18. „Popular Front for the Liberation of Palestine — General Command“ (познат како „PFLP — General Command“) (Народен фронт за ослободување на Палестина - Главна команда (познат како ПФЛП- Главна команда).
19. „Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi“ — „DHKP/C“ (познат како „Devrimci Sol“ („Revolutionary Left“) (Револуционерна левица), познат како „Dev Sol“) („Revolutionary People's Liberation Army/Front/Party“) („Револуционерна народна армија/фронт/партија за ослободување).
20. „Sendero Luminoso“ — „SL“ („Shining Path“) (Осветлена патека).
21. „Teyrbazen Azadiya Kurdistan“ — „ТАК“ (познат како „Kurdistan Freedom Falcons“ (Курдски соколи на слободата), познат како „Kurdistan Freedom Hawks“ (Курдски јастреби на слободата).

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

14.1.2020

EN

Official Journal of the European Union

L 8 I/5

DECISIONS

COUNCIL DECISION (CFSP) 2020/20

of 13 January 2020

updating the list of persons, groups and entities subject to Articles 2, 3 and 4 of Common Position 2001/931/CFSP on the application of specific measures to combat terrorism, and repealing Decision (CFSP) 2019/1341

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on European Union, and in particular Article 29 thereof,

Having regard to the proposal of the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy,

Whereas:

- (1) On 27 December 2001, the Council adopted Common Position 2001/931/CFSP ⁽¹⁾.
- (2) On 8 August 2019, the Council adopted Decision (CFSP) 2019/1341 ⁽²⁾ updating the list of persons, groups and entities subject to Articles 2, 3 and 4 of Common Position 2001/931/CFSP ('the list').
- (3) In accordance with Article 1(6) of Common Position 2001/931/CFSP, it is necessary to review at regular intervals the names of persons, groups and entities in the list to ensure that there are grounds for keeping them thereon.
- (4) This Decision sets out the result of the review that the Council has carried out in respect of persons, groups and entities to which Articles 2, 3 and 4 of Common Position 2001/931/CFSP apply.
- (5) The Council has verified that competent authorities, as referred to in Article 1(4) of Common Position 2001/931/CFSP, have taken decisions with regard to all persons, groups and entities on the list to the effect that they have been involved in terrorist acts within the meaning of Article 1(2) and (3) of Common Position 2001/931/CFSP. The Council has also concluded that the persons, groups and entities to which Articles 2, 3 and 4 of Common Position 2001/931/CFSP apply should continue to be subject to the specific restrictive measures provided for in Common Position 2001/931/CFSP.
- (6) The list should be updated accordingly, and Decision (CFSP) 2019/1341 should be repealed,

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

The list of persons, groups and entities to which Articles 2, 3 and 4 of Common Position 2001/931/CFSP apply is set out in the Annex to this Decision.

⁽¹⁾ Council Common Position 2001/931/CFSP of 27 December 2001 on the application of specific measures to combat terrorism (OJ L 344, 28.12.2001, p. 93).

⁽²⁾ Council Decision (CFSP) 2019/1341 of 8 August 2019 updating the list of persons, groups and entities subject to Articles 2, 3 and 4 of Common Position 2001/931/CFSP on the application of specific measures to combat terrorism, and repealing Decision (CFSP) 2019/25 (OJ L 209, 9.8.2019, p. 15).

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

L 8 I/6

EN

Official Journal of the European Union

14.1.2020

Article 2

Decision (CFSP) 2019/1341 is hereby repealed.

Article 3

This Decision shall enter into force on the day following that of its publication in the *Official Journal of the European Union*.

Done at Brussels, 13 January 2020.

For the Council
The President
A. METELKO-ZGOMBIĆ

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

14.1.2020

EN

Official Journal of the European Union

L 8 I/7

ANNEX

LIST OF PERSONS, GROUPS AND ENTITIES REFERRED TO IN ARTICLE 1

I. PERSONS

1. ABDOLLAHI Hamed (a.k.a. Mustafa Abdullahi), born 11.8.1960 in Iran. Passport number: D9004878.
2. AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, born in Al Ihsa (Saudi Arabia), citizen of Saudi Arabia.
3. AL YACIOUB, Ibrahim Salih Mohammed, born 16.10.1966 in Tarut (Saudi Arabia), citizen of Saudi Arabia.
4. ARBABSIAH Manssor (a.k.a. Mansour Arbabsiar), born 6.3.1955 or 15.3.1955 in Iran. Iranian and US national. Passport number: C2002515 (Iran); Passport number: 477845448 (USA). National ID number: 07442833, expiry date 15.3.2016 (USA driving licence).
5. ASADI Assadollah, born 22.12.1971 in Teheran (Iran), Iranian national. Iranian diplomatic passport number: D9016657.
6. BOUYERI, Mohammed (a.k.a. Abu ZUBAIR, a.k.a. SOBIAR, a.k.a. Abu ZOUBAIR), born 8.3.1978 in Amsterdam (The Netherlands).
7. EL HAJJ, Hassan Hassan, born 22.3.1988 in Zaghdraiya, Sidon, Lebanon, Canadian citizen. Passport number: JX446643 (Canada).
8. HASHEMI MOGHADAM Saeid, born 6.8.1962 in Teheran (Iran), Iranian national. Passport number: D9016290, valid until 4.2.2019.
9. IZZ-AL-DIN, Hasan (a.k.a. GARBAYA, Ahmed, a.k.a. SA-ID, a.k.a. SALWWAN, Samir), Lebanon, born 1963 in Lebanon, citizen of Lebanon.
10. MELIAD, Farah, born 5.11.1980 in Sydney (Australia), Australian citizen. Passport number: M2719127 (Australia).
11. MOHAMMED, Khalid Shaikh (a.k.a. ALI, Salem, a.k.a. BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, a.k.a. HENIN, Ashraf Refaat Nabith, a.k.a. WADOOD, Khalid Adbul), born 14.4.1965 or 1.3.1964 in Pakistan, passport number 488555.
12. ŞANLI, Dalokay (a.k.a. Sinan), born 13.10.1976 in Pülümür (Turkey).
13. SHAHLAI Abdul Reza (a.k.a. Abdol Reza Shala'i, a.k.a. Abd-al Reza Shalai, a.k.a. Abdorreza Shahlai, a.k.a. Abdolreza Shahlai, a.k.a. Abdul-Reza Shahlaee, a.k.a. Hajj Yusef, a.k.a. Haji Yusif, a.k.a. Hajji Yasir, a.k.a. Hajji Yusif, a.k.a. Yusuf Abu-al-Karkh), born circa 1957 in Iran. Addresses: (1) Kermanshah, Iran, (2) Mehran Military Base, Ilam Province, Iran.
14. SHAKURI Ali Gholam, born circa 1965 in Tehran, Iran.
15. SOLEIMANI Qasem (deceased) (a.k.a. Ghasem Soleymani, a.k.a. Qasmi Sulayman, a.k.a. Qasem Soleymani, a.k.a. Qasem Solaimani, a.k.a. Qasem Salimani, a.k.a. Qasem Solemani, a.k.a. Qasem Sulaimani, a.k.a. Qasem Sulemani), born 11.3.1957 in Iran. Iranian national, Passport number: 008827 (Iran Diplomatic), issued 1999. Title: Major General.

II. GROUPS AND ENTITIES

1. 'Abu Nidal Organisation' — 'ANO' (a.k.a. 'Fatah Revolutionary Council', a.k.a. 'Arab Revolutionary Brigades', a.k.a. 'Black September', a.k.a. 'Revolutionary Organisation of Socialist Muslims').
2. 'Al-Aqsa Martyrs' Brigade'.
3. 'Al-Aqsa e.V'.
4. 'Babbar Khalsa'.
5. 'Communist Party of the Philippines', including 'New People's Army' — 'NPA', Philippines.
6. Directorate for Internal Security of the Iranian Ministry for Intelligence and Security.
7. 'Gama'a al-Islamiyya' (a.k.a. 'Al-Gama'a al-Islamiyya') ('Islamic Group' — 'IG').

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

L 8 I/8

EN

Official Journal of the European Union

14.1.2020

8. 'İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi' — 'IBDA-C' ('Great Islamic Eastern Warriors Front').
9. 'Hamas', including 'Hamas-Izz al-Din al-Qassem'.
10. 'Hizballah Military Wing' (a.k.a. 'Hezbollah Military Wing', a.k.a. 'Hizbullah Military Wing', a.k.a. 'Hizbollah Military Wing', a.k.a. 'Hezbollah Military Wing', a.k.a. 'Hisbollah Military Wing', a.k.a. 'Hizbu'llah Military Wing' a.k.a. 'Hizb Allah Military Wing', a.k.a. 'Jihad Council' (and all units reporting to it, including the External Security Organisation)).
11. 'Hizbul Mujahideen' — 'HM'.
12. 'Khalistan Zindabad Force' — 'KZF'.
13. 'Kurdistan Workers' Party' — 'PKK' (a.k.a. 'KADEK', a.k.a. 'KONGRA-GEL').
14. 'Liberation Tigers of Tamil Eelam' — 'LTTE'.
15. 'Ejército de Liberación Nacional' ('National Liberation Army').
16. 'Palestinian Islamic Jihad' — 'PIJ'.
17. 'Popular Front for the Liberation of Palestine' — 'PFLP'.
18. 'Popular Front for the Liberation of Palestine — General Command' (a.k.a. 'PFLP — General Command').
19. 'Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi' — 'DHKP/C' (a.k.a. 'Devrimci Sol' ('Revolutionary Left'), a.k.a. 'Dev Sol' ('Revolutionary People's Liberation Army/Front/Party').
20. 'Sendero Luminoso' — 'SL' ('Shining Path').
21. 'Teyrbazen Azadiya Kurdistan' — 'TAK' (a.k.a. 'Kurdistan Freedom Falcons', a.k.a. 'Kurdistan Freedom Hawks').

16.

Врз основа на член 7 став 1 од Законот за рестриктивни мерки („Службен весник на Република Македонија” број 190/17), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 26 мај 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА (ЗНБП) 2020/117 НА СОВЕТОТ ОД 27 ЈАНУАРИ 2020 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2011/72/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ НАСОЧЕНИ ПРОТИВ ОДРЕДЕНИ ЛИЦА И СУБЈЕКТИ ВО ОДНОС НА СОСТОЈБАТА ВО ТУНИС

Член 1

Со оваа одлука се воведуваат рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2020/117 на Советот од 27 јануари 2020 година за изменување на Одлуката 2011/72/ЗНБП за рестриктивни мерки насочени против одредени лица и субјекти во однос на состојбата во Тунис.

Член 2

Оваа одлука се однесува на меѓународни рестриктивни финансиски мерки.

Член 3

Се определуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за економија, Министерството за надворешни работи, Министерството за транспорт и врски и Министерството за финансии - Управа за финансиско разузнавање за надлежни органи за спроведување на рестриктивните мерки.

Член 4

Одлуката (ЗНБП) 2020/117 на Советот од 27 јануари 2020 година за изменување на Одлуката 2011/72/ЗНБП за рестриктивни мерки насочени против одредени лица и субјекти во однос на состојбата во во оригинал на англиски и во превод на македонски јазик е дадена во прилог и е составен дел на оваа одлука.

Член 5

Рестриктивните мерки ќе се применуваат до 31 јануари 2021 година.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-3684/1
26 мај 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

ОДЛУКА (ЗНБП) 2020/117 НА СОВЕТОТ**од 27 јануари 2020 година****за изменување на Одлуката 2011/72/ЗНБП за рестриктивни мерки насочени против одредени лица и субјекти во однос на состојбата во Тунис**

СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА,

имајќи го предвид Договорот за Европската Унија, а особено член 29 од истиот,

имајќи го предвид предлогот на Високиот претставник на Унијата за надворешни работи и безбедносна политика,

со оглед на тоа што:

(1) На 31 јануари 2011 година, Советот ја донесе Одлуката 2011/72/ЗНБП ⁽¹⁾ за рестриктивни мерки насочени против одредени лица и субјекти во однос на состојбата во Тунис.

(2) Врз основа на преглед на Одлуката 2011/72/ЗНБП, рестриктивните мерки утврдени со истата треба да се продолжат до 31 јануари 2021 година и анексот кон таа одлука треба да се измени и дополни со информации кои се однесуваат на правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита.

(3) Одлуката 2012/642/ЗНБП треба затоа соодветно да се измени,

ЈА ДОНЕСЕ ОВАА ОДЛУКА:

Член 1

Одлуката 2011/72/ЗНБП се изменува како што следува:

(1) Член 5 се заменува со следното:

„Член 5

Оваа одлука се применува до 31 јануари 2021 година. Постојано се прегледува. Се продолжува или изменува, како што е соодветно, доколку Советот смета дека нејзините цели не се исполнети.“

(2) Анексот се изменува во согласност со анексот кон оваа одлука.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила на денот по нејзиното објавување во Службениот весник на Европската Унија.

Брисел, 27 јануари 2020 година.

За Советот

Претседател

М. ВУЧКОВИЌ.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

АНЕКС

Анексот кон Одлуката 2011/72/ЗНБП се заменува со следното:

„АНЕКС

А. Список на лица и субјекти наведени во член 1

Име	Информации за идентификација	Основи
1. Зине Ел Бен Хаџ Хамда Бен Хаџ Хасен БЕН АЛИ (Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Hassen BEN ALI)	МЕСТО НА РАЃАЊЕ: Хаммам-Сус ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 3 септември 1936 година Државјанство: Тунижанец Број на лична карта: 00354671 Земја на издавање: Тунис Пол: машки Други информации: починатиот, поранешен претседател на Тунис, син на Селма ХАСЕН, во брак со Лејла ТРАБЕЛСИ	Лице (починато) чии активности се предмет на судска постапка, или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти во врска со злоупотребата на јавните средства од носител на јавна функција, злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција за добивање бенефиции за трето лице и предизвикување штета на администрацијата, вршење незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно добивање бенефиции за друго лице и за кривичното дело примане од страна на јавен службеник на јавни средства и нивна употреба за лична корист или корист на членовите на неговото или нејзиното семејство.
2. Лејла Бент Мохамед Бен Рума ТРАБЕЛСИ (Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI)	Националност: Тунижанец МЕСТО НА РАЃАЊЕ: Тунис, Тунис ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 24 октомври 1956 година	Лице предмет на судска постапка, или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во злоупотребата на јавните средства од носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од носител на јавна функција за добивање бенефиции за трето лице и предизвикување штета на администрацијата, вршење незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно добивање бенефиции за друго

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

	Мошеф Бен Рума Мохамед Бен Рума ТРАБЕЛСИ (Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI)	Број на лична карта: 00683530 Земја на издавање: Тунис Пол: женски Други информации: ќерка на Саида ДЕРИФ (Saïda DHERIF), во брак со Зине Ел Абидин БЕН АЛИ (Zine El Abidine BEN ALI)	Лице и за соучество во кривичното дело примане од страна на јавен службеник на јавни средства и нивна употреба за лична корист или корист на членовите на неговото или нејзиното семејство.
3.	Мошеф Бен Рума Мохамед Бен Рума ТРАБЕЛСИ (Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI)	Националност: Тунижанец МЕСТО НА РАЃАЊЕ: Тунис, Тунис ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 4 март 1944 година Последна позната адреса: 11 rue de France - Радес Бен Арус (Radès Ben Arous) Број на лична карта: 05000799 Земја на издавање: Тунис Пол: машки Други информации: починат, управен директор, син на Саида ДХЕРИФ (Saïda DHERIF), во брак со Јамина СУИЕИ (Yamina SOUIEI)	Лице (починато), чии активности се предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.
	Име	Информации за идентификација	Основи

4.	Мохамед Бен Монцеф Мохамед ТРАБЕЛСИ (Mohamed Moncef Ben Mohamed TRABELSI)	Бен Бен Бен	Националност: Тунижанец МЕСТО НА РАЃАЊЕ: Саба-Либија ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 7 јануари 1980 година Последна позната адреса: Résidence de l'Étoile du Nord — suite B- 7th floor — apt. No 25 — Centre urbain du nord — Cité El Khadra- Тунис, Тунис Број на лична карта: 04524472 Земја на издавање: Тунис Пол: машки Други информации: управен директор, син на Јамина СУИЕИ (Yamina SOUIED), во брак со Инес ЛЕРИ (Inès LEJRI)	Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција (поранешен извршен директор на Banque Nationale Agricole), со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.
5.	Фахд Мохамед Бен Монсеф Мохамед Хфаиз МАТЕРИ (Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI)	Сахер Бен Бен Бен	Националност: Тунижанец Место на раѓање: Тунис, Тунис Датум на раѓање: 2 декември 1981 година Број на лична карта: 04682068 Земја на издавање: Тунис Пол: машки Други информации: син на Наима БУТИБА (Naïma	Лице предмет на судска постапка, или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во злоупотребата на јавните средства од носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од носител на јавна функција (поранешниот претседател Бен Али) за добивање бенефиции за трето лице и предизвикување штета на администрацијата, вршење незаконско влијание врз носител на јавна функција-поранешниот претседател Бен Али, со цел директно или индиректно добивање бенефиции за друго лице и за соучество во кривичното дело примане од страна на јавен службеник на јавни средства и нивна употреба за лична

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

		BOU'TIBA), во брак со Несрин БЕН АЛИ (Nesrine BEN ALI)	корист или корист на членовите на неговото или нејзиното семејство.
6.	Несрин Бент Зине Ел Абидин Бен Хаид Хамда БЕН Али (Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI)	Националност: Тунижанец МЕСТО НА РАЃАЊЕ: Тунис, Тунис ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 16 јануари 1987 година Број на лична карта: 00299177 Земја на издавање: Тунис Пол: женски Други информации: ќерка на Лејла ТРАБЕЛСИ (Leïla TRABELSI), омажена со Фахд Мохамед Сахер МАТЕРИ (Fahd Mohamed Sakher MATERI)	Лице предмет на судска постапка, или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во злоупотребата на јавните средства од носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од носител на јавна функција за добивање бенефиции за трето лице и предизвикување штета на администрацијата, вршење незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно добивање бенефиции за друго лице и за соучество во кривичното дело примање од страна на јавен службеник на јавни средства и нивна употреба за лична корист или корист на членовите на неговото или нејзиното семејство.
	Име	Информации за идентификација	Основи
7.	Халима Бент Зине Ел Абидин Бен Хаид Хамда БЕН Али (Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI)	Националност: Тунижанец МЕСТО НА РАЃАЊЕ: Тунис, Тунис ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 17 јули 1992 година Последна позната адреса:	Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проњевера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата, со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

		Претседателската палата, Тунис, Тунис Број на лична карта: 09006300 Земја на издавање: Тунис Пол: женски Други информации: ќерка на Лејла ТРАБЕЛСИ (Leïla TRABELSI)	индиректно да се добие предност за друго лице.
8.	Белхасен Бен Мохамед Бен Рума ТРАБЕЛСИ (Belhassen Ben Mohamed Rhouma TRABELSI)	Националност: Тунижанец МЕСТО НА РАЌАЊЕ: Тунис, Тунис ДАТУМ НА РАЌАЊЕ: 5 ноември 1962 година Последна позната адреса: 32 rue Hédi Karray — El Menzah — Тунис, Тунис Број на лична карта: 00777029 Земја на издавање: Тунис Пол: машки Други информации: управен директор, син на Саида НЕРИФ (Saïda DHERIF)	Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

9.	Мохамед Насер Бен Рума Мохамед Бен Рума ТРАБЕЛСИ (Mohamed Naceur Ben Rhouma TRABELSI)	Националност: Тунижанец МЕСТО НА РАЃАЊЕ: Тунис, Тунис ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 24 јуни 1948 година Последна позната адреса: 20 rue El Achfat — Картагина — Тунис, Тунис Број на лична карта: 00104253 Земја на издавање: Тунис Пол: машки Други информации: в.д. директор на земјоделско предпријатие, син на Саида ДХЕРИФ (Saida DHERIF), во браќ со Наџа МАКНИ (Nadia MAKNI)	Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.
	Име	Информации за идентификација	Основи
10.	Јалила Бент Мохамед Бен Рума ТРАБЕЛСИ (Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI)	Националност: Тунижанец МЕСТО НА РАЃАЊЕ: Радес (Radès) ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 19 февруари 1953 година Последна позната адреса: 21 rue	Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

	d'Aristote — Carthage Salammbô Број на лична карта: 00403106 Земја на издавање: Тунис Пол: женски Други информации: управен директор, ќерка на Саида ДХЕРИФ (Saïda DHERIF), омажена со Мохамед МАЈОУБ (Mohamed MANJOUB)	
11. Мохамед Имед Бен Мохамед Насер Бен Мохамед ТРАБЕЛСИ (Mohamed Imed Ben Mohamed Nasseur Ben Mohamed TRABELSI)	Националност: Тунижанец МЕСТО НА РАЌАЊЕ: Тунис, Тунис ДАТУМ НА РАЌАЊЕ: 26 август 1974 година Последна позната адреса: 124 avenue Habib Bourguiba -Carthage presidency Број на лична карта: 05417770 Земја на издавање: Тунис Пол: машки Други информации: бизнисмен, син на Нација ЈЕРИДИ (Najia JERIDI)	Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

12.	Мохамед Адел Бен Рехума Мохамед Бен Рехума ТРАБЕЛСИ (Mohamed Adel Ben Rehouma TRABELSI)	Националност: Тунижанец МЕСТО НА РАЃАЊЕ: Тунис, Тунис ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 26 април 1950 година Последна позната адреса: 3 rue de la Colombe — Gammarth Supérieur Број на лична карта: 00178522 Земја на издавање: Тунис Пол: машки Други информации: починат, управен директор, син на Саида ДХЕРИФ (Saïda DHERIF), во браќ со Суад БЕН ЈЕМИЈА (Souad BEN JEMIA)	Лице (починато), чии активности се предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.
	Име	Информации за идентификација	Основи

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

13.	Мохамед Мурад Бен Рехума Мохамед Бен Рехума ТРАБЕЛСИ (Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI)	Националност: Тунижанец МЕСТО НА РАЃАЊЕ: Тунис, Тунис ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 25 септември 1955 година Последна позната адреса: 20 rue Ibn Chabat — Salammbô — Картагина- Тунис, Тунис Број на лична карта: 05150331 Земја на издавање: Тунис Пол: машки Други информации: Главен извршен директор, син на Саида ДХЕРИФ (Saïda DHERIF), во брак со Хела БЕЛАЈ (Hela BELHAJ)	Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.
14.	Самира Бент Мохамед Бен Рехума ТРАБЕЛСИ (Samira Bent Mohamed Ben Rehouma TRABELSI)	Националност: Тунижанец ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 27 декември 1958 година Последна позната адреса: 4 rue Taoufik El Hakim — La Marsa Број на лична карта: 00166569 Земја на издавање: Тунис Пол: женски Други информации: директор за продажба, ќерка на Саида	Лице предмет на судска постапка, или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во злоупотребата на јавните средства од носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од носител на јавна функција за добивање бенефиции за трето лице и предизвикување штета на администрацијата, вршење незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно добивање бенефиции за друго лице и за соучество во кривичното дело примане од страна на јавен службеник на јавни средства и нивна употреба за лична корист или корист на членовите на неговото или нејзиното семејство.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

		ДХЕРИФ (Saïda DHERIF), во брак со Мохамед Монтасар МЕНЕРЗИ (Mohamed Montassar MENERZI)	
15.	Мохамед Монтасар Бен Кбаиер Бен Мохамед МЕНЕРЗИ (Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MENERZI)	Националност: Тунизијанец МЕСТО НА РАЃАЊЕ: Ла Марса ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 5 мај 1959 година Последна позната адреса: 4 rue Taoufik El Hakim-La Marsa Број на лична карта: 00046988 Земја на издавање: Тунис Пол: машки Други информации: Главен извршен директор, син на Фатма СФАР (Fatma SFAR), во брак со Самира ТРАБЕЛСИ (Samira TRABELSI)	Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

Име	Информации за идентификација	Основи
16. Нефиса Бент Мохамед Бен Рума ТРАБЕЛСИ (Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI)	Националност: Тунизијанец ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 1 февруари 1960 година Последна позната адреса: 4 rue de la Colombe - Гамарт Супериор (Gammarth Supérieur) Број на лична карта: 00235016 Земја на издавање: Тунис Пол: женски Други информации: ќерка на Саида ДХЕРИФ (Saïda DHERIF), во брак со Хабиб ЗАКИР (Habib ZAKIR)	Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.
17. Хабиб Бен Кадур Бен Мустафа БЕН ЗАКИР (Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR)	Националност: Тунизијанец ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 5 март 1957 година Последна позната адреса: 4 rue Ennawras - Gammarth Supérieur Бр. на лична карта: 00547946 Земја на издавање: Тунис Пол: машки Други информации: сопственик на имот, син на Саида БЕН	Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

	АБДАЛАХ (Saida BEN ABDALLAH), во брак со Нефиса ТРАБЕЛСИ (Nefissa TRABELSI)		Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судека одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.
18.	Моез Бен Монсеф Бен Мохамед ТРАБЕЛСИ (Moez Ben Mohamed TRABELSI)	Националност: Тунижанец МЕСТО НА РАЃАЊЕ: Тунис, Тунис ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 3 јули 1973 година Последна позната адреса: apartment block Amine El Bouhaira-rue du Lac Turkana-Les Berges du Lac-Тунис, Тунис Број на лична карта: 05411511 Земја на издавање: Тунис Пол: машки Други информации: управен директор; развивач на имот, син на Јамина СУИЕИ (Yamina SOUIEI)	

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

Име	Информации за идентификација	Основи
19. Лилија Бенг Нуредин Бен Ахмед НАСЕФ (Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NASEF)	Националност: Тунизианец МЕСТО НА РАЃАЊЕ: Тунис, Тунис ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 25 јуни 1975 година Последна позната адреса: 41 rue Garibaldi - Тунис, Тунис Број на лична карта: 05417907 Земја на издавање: Тунис Пол: женски Други информации: управен директор, ќерка на Мунира ТРАБЕЛСИ (сестра на Лејла ТРАБЕЛСИ), во брак со Мурад МЕХДУИ	Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

20.	Мурад Бен Хеди Бен Али MEXHIDI (Mourad Ben Hédi Ben Ali MENDOUI)	Националност: Тунижанец МЕСТО НА РАЌАЊЕ: Тунис, Тунис ДАТУМ НА РАЌАЊЕ: 3 мај 1962 година Последна позната адреса: 41 rue Garibaldi - Тунис, Тунис Број на лична карта: 05189459 Земја на издавање: Тунис Пол: машки Други информации: Главен извршен директор, син на Нејла БАРТАЈИ (Neila BARTAJI), во брак со Лилија НАСЕФ (Lilia NASEF)	Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.
21.	Хаусем Бен Мохамед Насер Бен Мохамед ТРАБЕЛСИ (Houssein Ben Mohamed Na-ceur Ben Mohamed TRABELSI)	Националност: Тунижанец ДАТУМ НА РАЌАЊЕ: 18 септември 1976 година Последна позната адреса: housing estate Erriadh.2-Gammarth - Тунис, Тунис Број на лична карта: 05412560 Земја на издавање: Тунис Пол: машки Други информации: Главен извршен директор, син на Нашија	Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

		ЈЕРИДИ (Najja JERIDI)	
--	--	-----------------------	--

Име	Информации за идентификација	Основи
22. Бутаина Бент Монсеф Бен Мохамед ТРАБЕЛСИ (Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI)	Националност: Тунижанец ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 4 декември 1971 година Последна позната адреса: 2 rue Taoufik El Hakim — La Marsa Број на лична карта: 05418095 Земја на издавање: Тунис Пол: женски Други информации: управен директор; ќерка на Јамина	Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

	СУИЕЙ (Yamina SOUIEI)	
23.	Набил Бен Абдеразек Бен Мохамед ТРАБЕЛСИ (Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI) Националност: Тунижанец ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 20 декември 1965 година Последна позната адреса: 12 rue El Achfat — Картагина — Тунис, Тунис Број на лична карта: 00300638 Земја на издавање: Тунис Пол: машки Други информации: канцелариски работник во „Tunisair“, син на Радја МАТЛУНИ (Radhia MATHLOUTHI), во брак со Линда Черни (Linda CHERNI)	Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

24.	Мехди Бен Рида Бен Мохамед БЕН ГАИЕД (Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED)	Националност: Тунижанец ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 29 јануари 1988 година Последна позната адреса: 4 rue Mohamed Makhlouf — El Manar.2-Тунис, Тунис Пол: машки Други информации: Главен извршен директор на „Stafim Peugeot“, син на Каутер Фериел ХАМЗА (Kaouther Feriel HAMZA)	Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судека одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.
	Име	Информации за идентификација	Основи

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

25.	Мохамед Слим Бен Мохамед Хасен Бен Салах ЧИБУБ (Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB)	Националност: Тунижанец ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 13 јануари 1959 година Последна позната адреса: rue du Jardin - Sidi Bousaid - Тунис, Тунис Број на лична карта: 00400688 Земја на издавање: Тунис Пол: машки Други информации: Главен извршен директор, син на Лејла ЧАИБИ (Leïla CHAIBI), во брак со Дорсаф БЕН АЛИ (Dorsaf BEN ALI)	Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција (поранешниот претседател Бен Али), со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.
26.	Дорсаф Бент Зине Ел Абидин Бен Хаџ Хамда БЕН АЛИ (Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI)	Националност: Тунижанец МЕСТО НА РАЃАЊЕ: Le Bardo ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 5 јули 1965 година Последна позната адреса: 5 rue El Achfat — Картагина — Тунис, Тунис Број на лична карта: 00589759 Земја на издавање: Тунис Пол: женски Други информации: ќерка на Наима Ел КЕФИ (Naïma EL	Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

		KEFI), во брак со Мохамед Слим ЧИБУБ (Mohamed Slim CHIBOUB)	
27.	Сирия Бент Зине Ел Абидин Бен Хац Хамда БЕН АЛИ (Sirine (Syrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI)	Националност: Тунижанец МЕСТО НА РАЃАЊЕ: Le Bardo ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 21 август 1971 година Бр. на лична карта: 05409131 Земја на издавање: Тунис Пасош бр: x599070 Датум на издавање: Ноември 2016 година Датум на истекување: 21 ноември 2021 година Земја на издавање: Тунис Пол: женски Други информации: ќерка на Наима Ел КЕФИ (Naïma EL KEFI), во брак со Мохамед Марван МАБРОУК (Mohamed Marwan MABROUK)	Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

Име	Информации за идентификација	Основи
29. Газау Бенг Зине Ел Абидин Бен Хај Хамда БЕН АЛИ (Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI)	Националност: Тунижанец МЕСТО НА РАЃАЊЕ: Le Bardo ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 8 март 1963 година Последна позната адреса: 49 avenue Habib Bourguiba — Картагина Број на лична карта: 00589758 Земја на издавање: Тунис Пол: женски Други информации: лекар, ќерка на Нама Ел КЕФИ (Naima EL KEFI), во брак со Слим ЗАРУК (Slim ZARROUK)	Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

30.	Слим Бен Мохамед Салах Бен Ахмед ЗАРУК (Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK)	Националност: Тунизијанец МЕСТО НА РАЃАЊЕ: Тунис, Тунис ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 13 август 1960 година Последна позната адреса: 49 avenue Habib Bourguiba — Картагина Бр. на лична карта: 00642271 Земја на издавање: Тунис Пол: машки Други информации: Главен извршен директор, син на Махерзија ГУЕДИРА (Maherzia GUEDIRA), во брак со Газауа БЕН АЛИ (Ghazoua BEN ALI)	Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.
31.	Фарид Бен Хаи Хамда Бен Хаи Хасен БЕН АЛИ (Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI)	Националност: Тунизијанец МЕСТО НА РАЃАЊЕ: Хаммам-Сус ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 22 ноември 1949 година Последна позната адреса: 11 rue Sidi el Gharbi — Hammam-Sousse Број на лична карта: 02951793 Земја на издавање: Тунис Пол: машки	Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

		Други информации: новинарски фотограф во Германија, син на Селма ХАСЕН (Selma HASSEN)	
--	--	---	--

Име	Информации за идентификација	Основи
32. Фаузи Бен Хаџ Хамда Бен Хаџ Хасен БЕН АЛИ (Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALL)	Националност: Тунижанец МЕСТО НА РАЃАЊЕ: Хаммам-Сус ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 13 март 1947 година Последна позната адреса: rue El Moez - Hammam-Sousse Број на лична карта: 02800443 Земја на издавање: Тунис	Лице (починато), чии активности се предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

		Пол: машки Други информации: починат, управен директор, син на Зохра БЕН АМАР (Zohra BEN AMMAR)	
33.	Хаџет Бент Хаџ Хамда Бен Хаџ Али (Faouzi Ben Naj Hassen BEN ALI)	Националност: Тунизианец МЕСТО НА РАЃАЊЕ: Хаммам-Сус ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 16 мај 1952 година Последна позната адреса: 17 avenue de la République - Hamam-Sousse Број на лична карта: 02914657 Земја на издавање: Тунис Пол: женски Други информации: Претставникот на Тунис, ќерка на Селма ХАСЕН (Selma HASSEN), во брак со Фати РЕФАТ (Fathi REFAT)	Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

34.	Нацет Бенг Хаџ Хамда Бен Раџ Хасен БЕН АЛИ (Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI)	Националност: Тунижанец МЕСТО НА РАЃАЊЕ: Sousse ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 18 септември 1956 година Последна позната адреса: avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse Број на лична карта: 02804872 Земја на издавање: Тунис Пол: женски Други информации: директор на компанијата, ќерка на Селма ХАСЕН (Selma HASSEN), во браќ со Садок Хабиб МХИРИ (Sadok Habib MHIRI)	Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.
	Име	Информации за идентификација	Основи

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

35.	Слахедин Бен Хаџ Хамда Бен Хаџ Хасен БЕН АЛИ (Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI)	Националност: Тунижанец ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 28 октомври 1938 година Последна позната адреса: 255 cité El Bassatine — Monastir Број на лична карта: 02810614 Земја на издавање: Тунис Пол: машки Други информации: пензиониран, син на Селма ХАСЕН (Selma HASSEN), вдовец на Селма МАНСУР (Selma MANSOUR)	Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.
36.	Каис Бен Слахедин Бен Хаџ Хамда БЕН АЛИ (Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI)	Националност: Тунижанец МЕСТО НА РАЃАЊЕ: Тунис, Тунис ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 21 октомври 1969 година Последна позната адреса: avenue Hédi Nouira — Monastir Број на лична карта: 04180053 Земја на издавање: Тунис Пол: машки Други информации: управен директор, син на Селма МАНСУР (Selma MANSOUR), во	Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

		брак со Мониа ЧЕДЛИ (Monia CHEDLI)	
37.	Хамда Бен Слахедин Бен Хаџ Хамда БЕН АЛИ (Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI)	Националност: Тунизијанец МЕСТО НА РАЃАЊЕ: Monastir ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 29 април 1974 година Последна позната адреса: 83 Car Marina — Monastir Број на лична карта: 04186963 Земја на издавање: Тунис Пол: машки Други информации: директор на компанијата , синн на Селма МАНСУР, диплома	Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

Име	Информации за идентификација	Основи
38. Наџмеддин Бен Хаџ Слахедин Бен АЛИ Хамда БЕН АЛИ (Najmeddine Ben Haj Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI)	Националност: Тунижанец МЕСТО НА РАЃАЊЕ: Monastir ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 12 октомври 1972 година Последна позната адреса: avenue Mohamed Salah Sayadi — Skanes — Monastir Број на лична карта: 04192479 Земја на издавање: Тунис Пол: машки Други информации: трговски извозник и увозник, син на Селма МАНСУР, диплома	Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.
39. Наџет Бент Слахедин Бен Хаџ Хамда БЕН АЛИ (Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI)	Националност: Тунижанец МЕСТО НА РАЃАЊЕ: Monastir ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 8 март 1980 година Последна позната адреса: rue Abu Dhar El Ghafari — Khezama est — Sousse Број на лична карта: 06810509 Земја на издавање: Тунис Пол: женски Други информации: директор на	Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

		компанијата, ќерка на Селма МАНСУР (Selma MANSOUR), во брак со Зиед Џазири (Zied JAZIRI)	
40.	Дураиед Бен Хамед Бен БУАУИНА	Националност: Тунижанец МЕСТО НА РАЃАЊЕ: Хаммам-Сус ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 8 октомври 1978 година Последна позната адреса: 17 avenue de la République — Hammam-Sousse Број на лична карта: 05590835 Земја на издавање: Тунис Пол: машки Други информации: директор на компанијата, син на Хаџет БЕН АЛИ	Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

Име	Информации за идентификација	Основи
41. Акрем Бен Хамед Бен Тахер БУАУИНА	Националност: Тунизианец МЕСТО НА РАЃАЊЕ: Хаммам-Сус ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 9 август 1977 година Последна позната адреса: 17 avenue de la République — Hammam-Sousse Број на лична карта: 05590836 Земја на издавање: Тунис Пол: машки Други информации: директор на компанијата, син на Хаџет БЕН АЛИ (Hajet BEN ALI)	Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

42.	Газау Бент Хамед Бен Тахер БУАУИНА (Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA)	Националност: Тунижанец МЕСТО НА РАЃАЊЕ: Monastir ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 30 август 1982 година Последна позната адреса: rue Ibn Maja — Khezama est — Sousse Број на лична карта: 08434380 Земја на издавање: Тунис Пол: женски Други информации: ќерка на Хаџет БЕН АЛИ (Haÿet BEN ALI), во брак со Бадредин БЕНУР (Badreddine BENNOUR)	Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.
43.	Имед Бен Хабиб Бен Буали ЛТАЕФ (Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF)	Националност: Тунижанец МЕСТО НА РАЃАЊЕ: Sousse ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 13 јануари 1970 година Последна позната адреса: Résidence les Jardins, apt. 8C Block b — El Menzah 8 — l'Argana Број на лична карта: 05514395 Земја на издавање: Тунис Пол: машки Други информации: Директор на оддел во Тунисир, син на Наима	Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

		ма БЕН АЛИ	
44.	Име Науфел Бен Хабиб Бен Буали ЛТАЕФ (Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF)	Информации за идентификација Националност: Тунижанец МЕСТО НА РАЃАЊЕ: Хаммам-Сус ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 22 октомври 1967 година Последна позната адреса: 4 avenue Tahar SFAR — El Manar 2- Тунис, Тунис Број на лична карта: 05504161 Земја на издавање: Тунис Пол: машки Други информации: специјален	Основи Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

		советник во Министерството за транспорт, син на Наима БЕН АЛИ (Naïma BEN ALI)	
45.	Монтасар Бен Хабиб Бен Буали ЛТАЕФ (Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF)	Националност: Тунижанец МЕСТО НА РАЃАЊЕ: Sousse ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 3 јануари 1973 година Последна позната адреса: 13 Ennakhil housing estate — Kantaoui — Hammam-Sousse Број на лична карта: 05539378 Земја на издавање: Тунис Пол: машки Други информации: управен директор, син на Наима БЕН АЛИ (Naïma BEN ALI) во брак со Ламиа ЈЕГХАМ (Lamia JEGHAM)	Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

46.	Мехди Бен Тијани Бен Хап Хамда Бен Хап Хасен БЕН АЛИ (Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI)	Националност: Французин МЕСТО НА РАЌАЊЕ: Париз, Франција ДАТУМ НА РАЌАЊЕ: 27 октомври 1966 година Последна позната адреса: Chouket El Hamam-Sousse Број на лична карта: 05515496 Земја на издавање: Тунис Пол: машки Други информации: директор на компанијата, син на Паулет ХАЗАТ (Paulette HAZAT)	Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција (поранешниот претседател Бен Али), со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.
	Име	Информации за идентификација	Основи

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

47.	Слим Бен Тијани Бен Хаф Хамда БЕН АЛИ (Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI)	Националност: Тунижанец, Французин МЕСТО НА РАЃАЊЕ: Le Petit Quevilly (76) ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 6 април 1971 година или 16 април 1971 година Последна позната адреса: Chouket El Arressa, Ham-mam-Sousse, Tunisia; or 14, esplanade des Guinandiers à Bailly Romainvilliers (77), Франција Број на лична карта: 00297112 Земја на издавање: Тунис Број на лична карта: 111277501841 Земја на издавање: Франција Пол: машки Други информации: управен директор; син на Тијани БЕН АЛИ (Tijani BEN ALI), роден на 9 февруари 1932 година, и Паулет ХАЗЕТ (Paulette HAZET) (или ХАЗАТ- HAZAT), роден на 23 февруари 1936 година; во брак со Амел САИД (Amel SAIED или SAID)	Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.
-----	--	--	---

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

48.	Софиен Бен Хабиб Бен Хаџ Хамда БЕН АЛИ (Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI)	Националност: Тунижанец МЕСТО НА РАЃАЊЕ: Тунис, Тунис ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 28 август 1974 година Последна позната адреса: 23 rue Ali Zliti, El Manar 2-Тунис, Тунис Број на лична карта: 04622472 Земја на издавање: Тунис Пол: машки Други информации: директор за продажба, син на Лејла ДЕРУИШ (Leïla DEROUICHE)	Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.
-----	--	--	---

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

Б. Права на одбрана и право на ефективна судска заштита согласно правото на Тунис:

Правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита

Од членовите 20, 27, 29 и 108 од Уставот на Тунис, членовите 13, 47, 50, 59, 66 и 175 од Законот за кривични постапки и Закон бр. 2002-52 од 3 јуни 2002 година, следи дека следните права се гарантираат согласно правото на Тунис:

- на секое лице осомничено или обвинето за кривично дело:

1. правото на судска ревизија на секој акт или административна одлука;
2. право да се брани лично или преку правна помош по свој избор или, ако нема доволно средства за плаќање на правна помош, да му/и се даде бесплатно кога тоа го бараат интересите на правдата;

— на секое лице обвинето за кривично дело:

1. правото навремено и детално да биде информиран/а, на јазик што го разбира, за природата и причината за обвинението против него/неа;
2. право на доволно време и можности за подготвување на својата одбрана;
3. право самиот или преку бранител да ги испита сведоците против него, како и да му се обезбеди присуство и испитување на сведоците во негова корист под исти услови, како и сведоците против него/неа;
4. право на бесплатна помош на толкувач ако тој/таа не може да го разбере или да го зборува јазикот што се користи во судот.

Примена на правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита

1. Зине Ел Абидин Бен Хаџ Хамда Бен Хаџ Хасен БЕН АЛИ (Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI)

Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек.

Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка на која се потпирал Советот. Ова особено се покажа со фактот дека за време на судењата во отсуство, беше назначен адвокат од Судот да ги брани интересите на г-дин Бен Али.

2. Лејла Бент Мохамед Бен Рума ТРАБЕЛСИ (Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI)

Оваа личност е во бегство и веќе не е присутна во Тунис. Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка на која се потпирал Советот. Ова особено се покажа со фактот дека за време на судењата во отсуство, беше назначен адвокат од Судот да ги брани интересите на г-ѓа Трабелси.

3. Монцеф Бен Мохамед Бен Рума ТРАБЕЛСИ (Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI)

Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка на која се

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

потпираше Советот. Ова се покажува особено со фактот дека на 5 март 2012 година г-дин Монсеф Бен Мохамед Бен Рума Трабелси бил сослушан од истражен судија во присуство на неговиот адвокат.

4. Мохамед Бен Монцеф Бен Мохамед ТРАБЕЛСИ (Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI)

Оваа личност е во бегство и веќе не е присутна во Тунис. Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Советот не нашол никакви показатели дека правата на одбрана или правото на ефективна судска заштита на г-дин Мохамед Бен Монсеф Бен Мохамед Трабелси не биле почитувани.

5. Фахд Мохамед Сахер Бен Монсеф Бен Мохамед Хфаиз МАТЕРИ (Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI)

Оваа личност е во бегство и веќе не е присутна во Тунис. Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек.

Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка на која се потпираше Советот. Ова особено се покажа со фактот дека за време на судењата во отсуство, беше назначен адвокат од Судот да ги брани интересите на г-дин Матери.

6. Несрин Бент Зине Ел Абидин Бен Хаџ Хамда БЕН Али (Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI)

Оваа личност е во бегство и веќе не е присутна во Тунис. Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка на која се потпираше Советот. Ова се покажува особено со фактот дека за време на судењето во отсуство, г-ѓа Бен Али беше ја застапуваше адвокат.

7. Халима Бент Зине Ел Абидин Бен Хаџ Хамда БЕН Али (Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI)

Оваа личност е во бегство и веќе не е присутна во Тунис. Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Советот не нашол никакви показатели дека правата на одбрана или правото на ефективна судска заштита на г-ѓа Халима Бент Зине Ел Абидин Бен Хаџ Хамда Бен Али не биле почитувани.

8. Белхасен Бен Мохамед Бен Рума ТРАБЕЛСИ (Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI)

Оваа личност е во бегство и веќе не е присутна во Тунис. Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка на која се потпираше Советот. Доказ за ова е, особено, писмената обврска донесена на 7 април 2014 година од страна на туниските власти кон швајцарските власти во контекст на извршувањето на судската наредба со цел да се почитуваат основните права на г-дин Белхасен Бен Мохамед Бен Рума ТРАБЕЛСИ и неговото право на одбрана.

9. Мохамед Насер Бен Мохамед Бен Рума ТРАБЕЛСИ (Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI)

Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

тек. Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка на која се потпираше Советот. Ова се покажува особено со фактот дека на 13 март 2012 година и 16 март 2012 година г-дин Мохамед Насер Бен Мохамед Бен Рума Трабелси бил сослушан од истражен судија во присуство на неговиот адвокат.

10. Јалила Бент Мохамед Бен Рума ТРАБЕЛСИ (Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI)

Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка на која се потпираше Советот. Ова се покажува особено со фактот дека на 5 јануари 2012 година, на 5 јули 2012 година и на 27 февруари 2013 година, г-ѓа Јалила Бент Мохамед Бен Рума Трабелси била сослушана од истражен судија во присуство на нејзиниот адвокат.

11. Мохамед Имед Бен Мохамед Насер Бен Мохамед ТРАБЕЛСИ (Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI)

Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка на која се потпираше Советот. Ова се покажува особено со фактот дека на 27 октомври 2016 година г-дин Мохамед Имед Бен Мохамед Насер Бен Мохамед Трабелси бил сослушан од истражен судија во присуство на неговиот адвокат.

12. Мохамед Адел Бен Мохамед Бен Рехума ТРАБЕЛСИ (Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI)

Оваа личност е во бегство и веќе не е присутна во Тунис. Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Советот не нашол никакви показатели дека правата на одбрана или правото на ефективна судска заштита на г-дин Мохамед Адел Бен Мохамед Бен Рехума Трабелси не биле почитувани.

13. Мохамед Мурад Бен Мохамед Бен Рехума ТРАБЕЛСИ (Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI)

Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка на која се потпираше Советот. Ова се покажува особено со фактот дека на 23 февруари 2012 година г-дин Мохамед Мурад Бен Мохамед Бен Рехума Трабелси бил сослушан од истражен судија во присуство на неговиот адвокат.

14. Самира Бент Мохамед Бен Рума ТРАБЕЛСИ (Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI)

Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Советот не нашол никакви показатели дека правата на одбрана или правото на ефективна судска заштита на г-ѓа Самира Бент Мохамед Бен Рума Трабелси не биле почитувани.

15. Мохамед Монтасар Бен Кибаниер Бен Мохамед МАХЕРЗИ (Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI)

Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка на која се потпираше Советот. Ова се покажува особено со фактот дека на 20 август 2011 година и 2 октомври 2012 година и 31 мај 2013 година г-дин Мохамед Монтасар Бен Кбаиер Бен Мохамед Махерзи бил сослушан од истражен судија во присуство на неговите адвокати.

16. Нефиса Бент Мохамед Бен Рума ТРАБЕЛСИ (Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI)

Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка на која се потпираше Советот. Ова се покажува особено со фактот дека на 24 јануари 2012 година г-ѓа Нефиса Бент Мохамед Бен Рума Трабелси била сослушана од истражен судија во присуство на нејзиниот адвокат.

17. Хабиб Бен Кадур Бен Мустафа БЕН ЗАКИР (Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR)

Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка на која се потпираше Советот. Ова се покажува особено со фактот дека на 24 јануари 2012 година г-дин Хабиб Бен Кадур Бен Мустафа Бен Закир бил сослушан од истражен судија во присуство на неговиот адвокат.

18. Моез Бен Монсеф Бен Мохамед ТРАБЕЛСИ (Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI)

Оваа личност е во бегство и веќе не е присутна во Тунис. Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Советот не нашол никакви показатели дека правата на одбрана или правото на ефективна судска заштита на г-дин Моез Бен Монсеф Бен Мохамед Трабелси не биле почитувани.

19. Лилија Бент Нуредидин Бен Ахмед НАСЕФ (Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF)

Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка на која се потпираше Советот. Ова се покажува особено со фактот дека на 20 февруари 2012 година г-ѓа Лилија Бент Нуредидин Бен Ахмед Насеф беше сослушана од истражен судија во присуство на нејзините адвокати и со фактот дека таа беше помогната од адвокатите на рочиштата пред судовите и дека таа го искористи правото на жалба на првостепената пресуда.

20. Мурад Бен Хеди Бен Али МЕХДУИ (Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDoui)

Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка на која се потпираше Советот. Ова се покажува особено со фактот дека на 13 февруари 2012 година г-дин Мурад Бен Хеди Бен Али Мехдуи бил сослушан од истражен судија во присуство на неговиот адвокат.

21. Хаусем Бен Мохамед Насер Бен Мохамед ТРАБЕЛСИ (Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI)

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка на која се потпираше Советот. Ова се покажува особено со фактот дека на 2 март 2012 година г-дин Хусем Бен Мохамед Насер Бен Мохамед Трабелси бил сослушан од истражен судија во присуство на неговиот адвокат.

22. Бутаина Бент Монсеф Бен Мохамед ТРАБЕЛСИ (Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI)

Оваа личност е во бегство и веќе не е присутна во Тунис. Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Советот не нашол никакви показатели дека правата на одбрана или правото на ефективна судска заштита на г-ѓа Бутаина Бент Монсеф Бен Мохамед Трабелси не биле почитувани.

23. Набил Бен Абдеразек Бен Мохамед ТРАБЕЛСИ (Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI)

Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка на која се потпираше Советот. Ова се покажува особено со фактот дека на 16 февруари 2011 година г-дин Набил Бен Абдеразек Бен Мохамед Трабелси бил сослушан од истражен судија во присуство на неговиот адвокат.

24. Мехди Бен Рида Бен Мохамед БЕН ГАИЕД (Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED)

Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка или процес на наплата на средства на која се потпираше Советот. Ова се покажува особено со фактот дека на 22 септември 2011 година г-дин Мехди Бен Рида Бен Мохамед Бен Гаид бил сослушан од истражен судија во присуство на неговиот адвокат.

25. Мохамед Слим Бен Мохамед Хасен Бен Салах ЧИБУБ (Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB)

Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка или процес на наплата на средства на која се потпираше Советот. Ова се покажува особено со фактот дека (i) на 24 ноември 2014 година, 12 јануари 2015 година, 10 април 2015 година и 2 декември 2015 година г-дин Мохамед Слим Бен Мохамед Хасен Бен Салах Чибуб беше сослушан во неколку случаи од истражен судија во присуство на неговите адвокати; (ii) истрагата против г-дин Чибуб во случајот 27638/6 беше прекината на 30 март 2018 година за недостаток на докази и одлуката за прекинување на истрагата подоцна беше потврдена по жалба; и (iii) на г-дин Чибуб му помогнал адвокат за време на арбитражната постапка пред Арбитражниот комитет на Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD).

26. Дорсаф Бент Зине Ел Абидин Бен Хаџ Хамда БЕН АЛИ (Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI)

Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка на која се потпираше Советот. Ова се покажува особено со фактот дека на

4 октомври 2011 година г-ѓа Дорсаф Бент Зине Ел Абидин Бен Хаџ Хамда Бен Али беше сослушана од истражен судија во присуство на нејзиниот адвокат.

27. Сирине Бент Зине Ел Абидин Бен Хаџ Хамда БЕН АЛИ (Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI)

Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка на која се потпираше Советот. Ова се покажува особено со фактот дека на 6 март 2012 година г-ѓа Сирине Бент Зине Ел Абидин Бен Хаџ Хамда Бен Али била сослушана од истражен судија во присуство на нејзиниот адвокат.

29. Газуа Бент Зине Ел Абидин Бен Хаџ Хамда БЕН АЛИ (Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI)

Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка на која се потпираше Советот. Ова се покажува особено со фактот дека на

5 октомври 2011 година и 18 октомври 2012 година г-ѓа Газуа Бент Зине Ел Абидин Бен Хаџ Хамда Бен Али беше сослушана од истражен судија во присуство на нејзиниот адвокат.

30. Слим Бен Мохамед Салах Бен Ахмед ЗАРУК (Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK)

Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. По пријавата на г-дин Зарук, Арбитражниот комитет на Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD) достави одлука за арбитража, која беше прифатена од Советот на IVD на 24 декември 2018 година. Оваа одлука беше оспорена пред Касациониот суд. Случајот е во тек. Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка или процес на наплата на средства на која се потпираше Советот. Ова се покажува особено со фактот дека на 16 јануари 2012 година, на 1 февруари 2012 година и на 22 јуни 2017 година, г-дин Слим Бен Мохамед Салах Бен Ахмед Зарук бил сослушан од истражен судија во присуство на неговиот адвокат.

31. Фарид Бен Хаџ Хамда Бен Хаџ Хасен БЕН АЛИ (Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI)

Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка на која се потпираше Советот. Ова се покажува особено со фактот дека на 3 октомври 2011 година г-дин Фарид Бен Хаџ Хамда Бен Хаџ Хасен Бен Али бил сослушан од истражен судија во присуство на неговиот адвокат.

32. Фаоузи Бен Хаџ Хамда Бен Хаџ Хасен БЕН АЛИ (Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI)

Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Советот не нашол никакви показатели дека правата на одбрана или правото на

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

ефективна судска заштита на г-ѓа Фаоузи Бен Хаџ Хамда Бен Хаџ Хасен Бен Али не биле почитувани..

33. Хаџет Бент Хаџ Хамда Бен Хаџ Хасен БЕН АЛИ (Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI)

Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка на која се потпираше Советот. Ова се покажува особено со фактот дека на 19 октомври 2011 година г-дин Хаџет Бент Хаџ Хамда Бен Хаџ Хасен Бен Али бил сослушан од истражен судија во присуство на неговиот адвокат.

34. Наџет Бент Хаџ Хамда Бен Хаџ Хасен БЕН АЛИ (Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI)

Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка на која се потпираше Советот. Ова се покажува особено со фактот дека на 21 ноември 2011 година г-дин Наџет Бент Хаџ Хамда Бен Хаџ Хасен Бен Али бил сослушан од истражен судија во присуство на неговиот адвокат.

35. Слахедин Бен Хаџ Хамда Бен Хаџ Хасен БЕН АЛИ (Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI)

Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка на која се потпираше Советот. Ова се покажува особено со фактот дека на 13 јануари 2012 година г-дин Слахедин Бен Хаџ Хамда Бен Хаџ Хасен Бен Али бил сослушан од истражен судија во присуство на неговиот адвокат.

36. Каис Бен Слахедин Бен Хаџ Хамда БЕН АЛИ (Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI)

Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка на која се потпираше Советот. Ова се покажува особено со фактот дека на 21 април 2012 година г-дин Каис Бен Слахедин Бен Хаџ Хамда Бен Али бил сослушан од истражен судија во присуство на неговите адвокати.

37. Хамда Бен Слахедин Бен Хаџ Хамда БЕН АЛИ (Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI)

Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка на која се потпираше Советот. Ова се покажува особено со фактот дека г-дин Хамда Бен Слахедин Бен Хаџ Хамда Бен Али бил сослушан од истражен судија во присуство на неговиот адвокат.

38. Наџмедин Бен Слахедин Бен Хаџ Хамда БЕН АЛИ (Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI)

Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

тек. Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка на која се потпираше Советот. Ова се покажува особено со фактот дека на 12 ноември 2011 година г-дин Наџет Бент Слахедин Бен Хаџ Хамда Бен Али бил сослушан од истражен судија во присуство на неговиот адвокат.

39. Наџет Бент Слахедин Бен Хаџ Хамда БЕН АЛИ (Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI)

Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка на која се потпираше Советот. Ова се покажува особено со фактот дека на 3 октомври 2011 година г-ѓа Наџет Бент Слахедин Бен Хаџ Хамда Бен Али била сослушана од истражен судија во присуство на нејзиниот адвокат.

40. Дураид Бен Хамед Бен Тахер БУАУИНА

Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка на која се потпираше Советот. Ова се покажува особено со фактот дека на 21 април 2012 година г-дин Дураид Бен Хамед Бен Тахер Буауина бил сослушан од истражен судија во присуство на неговиот адвокат.

41. Акрем Бен Хамед Бен Тахер БУАУИНА

Оваа личност е во бегство и веќе не е присутна во Тунис. Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Советот не нашол никакви показатели дека правата на одбрана или правото на ефективна судска заштита на г-дин Акрем Бен Хамед Бен Тахер Буауина не биле почитувани.

42. Газуа Бент Хамед Бен Тахер БУАУИНА (Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA)

Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка на која се потпираше Советот. Ова се покажува особено со фактот дека на 19 октомври 2011 година и 25 октомври 2011 година, г-ѓа Газуа Бент Хамед Бен Тахер Буауина била сослушана од истражен судија во присуство на нејзиниот адвокат.

43. Имед Бен Хабиб Бен Буали ЛТАЕФ (Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF)

Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка на која се потпираше Советот. Ова се покажува особено со фактот дека на 5 јуни 2013 година г-дин Имед Бен Хабиб Бен Буали Лтаеф бил сослушан од истражен судија во присуство на неговиот адвокат.

44. Науфел Бен Хабиб Бен Буали ЛТАЕФ (Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF)

Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка на која се потпираше Советот. Ова се покажува особено со фактот дека на 19 октомври 2011 година

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

г-дин Науфел Бен Хабиб Бен Буали Лтаеф бил сослушан од истражен судија во присуство на неговите адвокати.

45. Монтасар Бен Хабиб Бен Буали ЛТАЕФ (Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF)

Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка на која се потпираше Советот. Ова се покажува особено со фактот дека во 2011 година г-дин Монтасар Бен Хабиб Бен Буали Лтаеф бил сослушан од истражен судија во присуство на неговите адвокати.

46. Мехди Бен Тијани Бен Хаџ Хамда Бен Хаџ Хасен БЕН АЛИ (Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI)

Оваа личност е во бегство и веќе не е присутна во Тунис. Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Советот не нашол никакви показатели дека правата на одбрана или правото на ефективна судска заштита на г-дин Мехди Бен Тијани Бен Хаџ Хамда Бен Хаџ Хасен Бен Али не биле почитувани.

47. Слим Бен Тијани Бен Хаџ Хамда БЕН АЛИ (Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI)

Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Советот не нашол никакви показатели дека правата на одбрана или правото на ефективна судска заштита на г-дин Слим Бен Тијани Бен Хаџ Хамда Бен Али не биле почитувани.

48. Софиен Бен Хабиб Бен Хаџ Хамда БЕН АЛИ (Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI)

Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка на која се потпираше Советот. Ова се покажува особено со фактот дека на 22 март 2012 година г-дин Софиен Бен Али бил сослушан од истражен судија во присуство на неговите адвокати.“

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

28.1.2020

EN

Official Journal of the European Union

L 22/31

DECISIONS

COUNCIL DECISION (CFSP) 2020/117

of 27 January 2020

**amending Decision 2011/72/CFSP concerning restrictive measures directed against certain persons
and entities in view of the situation in Tunisia**

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on European Union and in particular Article 29 thereof,

Having regard to the proposal from the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy,

Whereas:

- (1) On 31 January 2011 the Council adopted Decision 2011/72/CFSP ⁽¹⁾ concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Tunisia.
- (2) On the basis of a review of Decision 2011/72/CFSP, the restrictive measures set out therein should be extended until 31 January 2021 and the Annex to that Decision should be amended and supplemented with information regarding the rights of defence and the right to effective judicial protection.
- (3) Decision 2011/72/CFSP should therefore be amended accordingly,

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

Decision 2011/72/CFSP is amended as follows:

- (1) Article 5 is replaced by the following:

'Article 5

This Decision shall apply until 31 January 2021. It shall be kept under constant review. It may be renewed or amended, as appropriate, if the Council deems that its objectives have not been met.;

- (2) the Annex is amended in accordance with the Annex to this Decision.

Article 2

This Decision shall enter into force on the day following that of its publication in the *Official Journal of the European Union*.

Done at Brussels, 27 January 2020.

For the Council
The President
M. VUČKOVIĆ.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

L 22/32

EN

Official Journal of the European Union

28.1.2020

ANNEX

'ANNEX

The Annex to Decision 2011/72/CFSP is replaced by the following:

A. List of persons and entities referred to in Article 1

	Name	Identifying information	Grounds
1.	Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	POB: Hammam-Sousse DOB: 3 September 1936 Nationality: Tunisian ID no: 00354671 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: deceased, ex-president of Tunisia, son of Selma HASSEN, married to Leïla TRABELSI	Person (deceased) whose activities are subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities in respect of the misappropriation of public monies by a public office-holder, misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person and for the offence of the receipt by a public official of public funds which he knew were not due, and used for the personal benefit of himself or members of his family.
2.	Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Nationality: Tunisian POB: Tunis, Tunisia DOB: 24 October 1956 ID no: 00683530 Issuing country: Tunisia Gender: female Other information: daughter of Saïda DHERIF, married to Zine El Abidine BEN ALI	Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person, and for complicity in the offence of the receipt by a public official of public funds which he knew were not due, and used for the personal benefit of himself or members of his family.
3.	Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Nationality: Tunisian POB: Tunis, Tunisia DOB: 4 March 1944 Last known address: 11 rue de France — Radès Ben Arous ID no: 05000799 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: deceased, managing director, son of Saïda DHERIF, married to Yamina SOUIEI	Person (deceased) whose activities are subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

28.1.2020

EN

Official Journal of the European Union

L 22/33

	Name	Identifying information	Grounds
4.	Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Nationality: Tunisian POB: Sabha-Lybie DOB: 7 January 1980 Last known address: Résidence de l'Étoile du Nord — suite B- 7th floor — apt. No 25 — Centre urbain du nord — Cité El Khadra — Tunis, Tunisia ID no: 04524472 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: managing director, son of Yamina SOUEI, married to Inès LEJRI	Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder (former CEO of Banque Nationale Agricole) to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.
5.	Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Htaiez MATERI	Nationality: Tunisian POB: Tunis, Tunisia DOB: 2 December 1981 ID no: 04682068 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: son of Naïma BOUTIBA, married to Nesrine BEN ALI	Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder (ex-President Ben Ali) to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, exerting wrongful influence over a public office-holder ex-President Ben Ali with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person, and for complicity in the offence of the receipt by a public official of public funds which he knew were not due, and used for the personal benefit of himself or members of his family.
6.	Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Nationality: Tunisian POB: Tunis, Tunisia DOB: 16 January 1987 ID no: 00299177 Issuing country: Tunisia Gender: female Other information: daughter of Leïla TRABELSI, married to Fahd Mohamed Sakher MATERI	Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person and for complicity in the offence of the receipt by a public official of public funds which he knew were not due, and used for the personal benefit of himself or members of his family.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

L 22/34

EN

Official Journal of the European Union

28.1.2020

Name	Identifying information	Grounds
7. Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Nationality: Tunisian POB: Tunis, Tunisia DOB: 17 July 1992 Last known address: the Presidential Palace, Tunis, Tunisia ID no: 09006300 Issuing country: Tunisia Gender: female Other information: daughter of Leïla TRABELSI	Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.
8. Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Nationality: Tunisian POB: Tunis, Tunisia DOB: 5 November 1962 Last known address: 32 rue Hédi Karray — El Menzah — Tunis, Tunisia ID no: 00777029 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: managing director, son of Saida DHERIF	Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.
9. Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Nationality: Tunisian POB: Tunis, Tunisia DOB: 24 June 1948 Last known address: 20 rue El Achfat — Carthage — Tunis, Tunisia ID no: 00104253 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: acting manager of an agricultural undertaking, son of Saida DHERIF, married to Nadia MAKNI	Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

28.1.2020

EN

Official Journal of the European Union

L 22/35

	Name	Identifying information	Grounds
10.	Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Nationality: Tunisian POB: Radès DOB: 19 February 1953 Last known address: 21 rue d'Aristote — Carthage Salambo ID no: 00403106 Issuing country: Tunisia Gender: female Other information: managing director, daughter of Saïda DHERIF, married to Mohamed MAHJOUB	Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.
11.	Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Nationality: Tunisian POB: Tunis, Tunisia DOB: 26 August 1974 Last known address: 124 avenue Habib Bourguiba -Carthage presidence ID no: 05417770 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: businessman, son of Najia JERIDI	Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.
12.	Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Nationality: Tunisian POB: Tunis, Tunisia DOB: 26 April 1950 Last known address: 3 rue de la Colombe — Gammarth Supérieur ID no: 00178522 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: deceased, managing director, son of Saïda DHERIF, married to Souad BEN JEMIA	Person (deceased) whose activities are subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

L 22/36

EN

Official Journal of the European Union

28.1.2020

	Name	Identifying information	Grounds
13.	Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Nationality: Tunisian POB: Tunis, Tunisia DOB: 25 September 1955 Last known address: 20 rue Ibn Chabat — Sal- ammbó — Carthage -Tunis, Tunisia ID no: 05150331 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: CEO, son of Saïda DHERIF, married to Hela BELHAJ	Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.
14.	Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Nationality: Tunisian DOB: 27 December 1958 Last known address: 4 rue Taoufik El Hakim — La Marsa ID no: 00166569 Issuing country: Tunisia Gender: female Other information: sales director, daughter of Saïda DHERIF, married to Mohamed Montassar MEHERZI	Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person, and for complicity in the offence of the receipt by a public official of public funds which he knew were not due, and used for the personal benefit of himself or members of his family.
15.	Mohamed Montassar Ben Kbaïer Ben Mohamed MEHERZI	Nationality: Tunisian POB: La Marsa DOB: 5 May 1959 Last known address: 4 rue Taoufik El Hakim- La Marsa ID no: 00046988 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: CEO, son of Fatma SEAR, married to Samira TRABELSI	Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

28.1.2020

EN

Official Journal of the European Union

L 22/37

Name	Identifying information	Grounds
16. Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Nationality: Tunisian DOB: 1 February 1960 Last known address: 4 rue de la Mouette — Gammarth Supérieur ID no: 00235016 Issuing country: Tunisia Gender: female Other information: daughter of Saïda DHERIEF, married to Habib ZAKIR	Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.
17. Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR	Nationality: Tunisian DOB: 5 March 1957 Last known address: 4 rue Ennawras — Gammarth Supérieur ID no: 00547946 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: property developer, son of Saïda BEN ABDALLAH, married to Nefissa TRABELSI	Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.
18. Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Nationality: Tunisian POB: Tunis, Tunisia DOB: 3 July 1973 Last known address: apartment block Amine El Bouhara-rue du Lac Turkana-Les Berges du Lac-Tunis, Tunisia ID no: 05411511 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: managing director; property developer, son of Yamina SOUEI	Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

L 22/38

EN

Official Journal of the European Union

28.1.2020

Name	Identifying information	Grounds
19. Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF	Nationality: Tunisian POB: Tunis, Tunisia DOB: 25 June 1975 Last known address: 41 rue Garibaldi -Tunis, Tunisia ID no: 05417907 Issuing country: Tunisia Gender: female Other information: managing director, daughter of Mounira TRABELSI (sister of Lella TRABELSI), married to Mourad MEHDOUI	Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.
20. Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI	Nationality: Tunisian POB: Tunis, Tunisia DOB: 3 May 1962 Last known address: 41 rue Garibaldi — Tunis, Tunisia ID no: 05189459 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: CEO, son of de Neila BAR-TAJI, married to Lilia NACEF	Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.
21. Houssein Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Nationality: Tunisian DOB: 18 September 1976 Last known address: housing estate Erriadh.2-Gammarth — Tunis, Tunisia ID no: 05412560 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: CEO, son of Najia JERIDI	Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

28.1.2020

EN

Official Journal of the European Union

L 22/39

	Name	Identifying information	Grounds
22.	Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Nationality: Tunisian DOB: 4 December 1971 Last known address: 2 rue El Farrouj — La Marsa ID no: 05418095 Issuing country: Tunisia Gender: female Other information: managing director, daughter of Yamina SOUJEL	Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.
23.	Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI	Nationality: Tunisian DOB: 20 December 1965 Last known address: 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram — Tunis, Tunisia ID no: 00300638 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: office worker at Tunisair, son of Radhia MATHLOUTHI, married to Linda CHERNI	Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.
24.	Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED	Nationality: Tunisian DOB: 29 January 1988 Last known address: 4 rue Mohamed Makhlouf — El Manar.2-Tunis, Tunisia Gender: male Other information: CEO of Stafim Peugeot, son of de Kaouther Feriel HAMZA	Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

L 22/40

EN

Official Journal of the European Union

28.1.2020

	Name	Identifying information	Grounds
25.	Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB	Nationality: Tunisian DOB: 13 January 1959 Last known address: rue du Jardin — Sidi Bousaid — Tunis, Tunisia ID no: 00400688 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: CEO, son of Leïla CHAIBI, married to Dorsaf BEN ALI	Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder (ex-President Ben Ali) to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.
26.	Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Nationality: Tunisian POB: Le Bardo DOB: 5 July 1965 Last known address: 5 rue El Montazah — Sidi Bousaid — Tunis, Tunisia ID no: 00589759 Issuing country: Tunisia Gender: female Other information: daughter of Naïma EL KEFI, married to Mohamed Slim CHIBOUB	Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.
27.	Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Nationality: Tunisian POB: Le Bardo DOB: 21 August 1971 ID no: 05409131 Issuing country: Tunisia Passport no: x599070 Date of issue: November 2016 Date of expiry: 21 November 2021 Issuing country: Tunisia Gender: female Other information: daughter of Naïma EL KEFI, married to Mohamed Marwan MABROUK	Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

28.1.2020

EN

Official Journal of the European Union

L 22/41

	Name	Identifying information	Grounds
29.	Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Nationality: Tunisian POB: Le Bardo DOB: 8 March 1963 Last known address: 49 avenue Habib Bourguiba — Carthage ID no: 00589758 Issuing country: Tunisia Gender: female Other information: medical doctor, daughter of Naïma EL KEFI, married to Slim ZARROUK	Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder; complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.
30.	Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK	Nationality: Tunisian POB: Tunis, Tunisia DOB: 13 August 1960 Last known address: 49 avenue Habib Bourguiba — Carthage ID no: 00642271 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: CEO, son of Maherzia GUEDIRA, married to Ghazoua BEN ALI	Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder; complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.
31.	Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Nationality: Tunisian POB: Hamman-Sousse DOB: 22 November 1949 Last known address: 11 rue Sidi el Gharbi — Hamman-Sousse ID no: 02951793 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: press photographer in Germany, son of Selma HASSEN	Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder; complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

L 22/42

EN

Official Journal of the European Union

28.1.2020

	Name	Identifying information	Grounds
32.	Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Nationality: Tunisian POB: Hammam-Sousse DOB: 13 March 1947 Last known address: rue El Moez — Ham- mam-Sousse ID no: 02800443 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: deceased, managing direc- tor, married to Zohra BEN AMMAR	Person (deceased) whose activities are subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.
33.	Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Nationality: Tunisian POB: Hammam-Sousse DOB: 16 May 1952 Last known address: 17 avenue de la Répub- lique - Hammam-Sousse ID no: 02914657 Issuing country: Tunisia Gender: female Other information: Tunisair representative, daughter of Selma HASSEN, married to Fathi REFAT	Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.
34.	Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI	Nationality: Tunisian POB: Sousse DOB: 18 September 1956 Last known address: avenue de l'Imam Mus- lim- Khezama ouest-Sousse ID no: 02804872 Issuing country: Tunisia Gender: female Other information: company manager, daughter of Selma HASSEN, married to Sadok Habib MHIRI	Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

28.1.2020

EN

Official Journal of the European Union

L 22/43

	Name	Identifying information	Grounds
35.	Slabeddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Nationality: Tunisian DOB: 28 October 1938 Last known address: 255 cité El Bassatine — Monastir ID no: 02810614 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: retired, son of Selma HASSEN, widower of Selma MANSOUR	Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.
36.	Kais Ben Slabeddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Nationality: Tunisian POB: Tunis, Tunisia DOB: 21 October 1969 Last known address: avenue Hédi Nouria — Monastir ID no: 04180053 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: managing director, son of Selma MANSOUR, married to Monia CHEDLI	Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.
37.	Hamda Ben Slabeddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Nationality: Tunisian POB: Monastir DOB: 29 April 1974 Last known address: 83 Cap Marina — Monastir ID no: 04186963 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: company manager, son of Selma MANSOUR, bachelor	Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

L 22/44

EN

Official Journal of the European Union

28.1.2020

	Name	Identifying information	Grounds
38.	Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Nationality: Tunisian POB: Monastir DOB: 12 October 1972 Last known address: avenue Mohamed Salah Sayadi — Skanes — Monastir ID no: 04192479 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: commercial exporter and importer, son of Selma MANSOUR, bachelor	Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.
39.	Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Nationality: Tunisian POB: Monastir DOB: 8 March 1980 Last known address: rue Abu Dhar El Ghafari — Khezama est — Sousse ID no: 06810509 Issuing country: Tunisia Gender: female Other information: company secretary, daughter of Selma MANSOUR, married to Zied JAZIRI	Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.
40.	Douraid Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Nationality: Tunisian POB: Hammam-Sousse DOB: 8 October 1978 Last known address: 17 avenue de la République — Hammam-Sousse ID no: 05590835 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: company director, son of Hayet BEN ALI	Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

28.1.2020

EN

Official Journal of the European Union

L 22/45

	Name	Identifying information	Grounds
41.	Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Nationality: Tunisian POB: Hammam-Sousse DOB: 9 August 1977 Last known address: 17 avenue de la République — Hammam-Sousse ID no: 05590836 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: managing director, son of Hayet BEN ALI	Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.
42.	Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Nationality: Tunisian POB: Monastir DOB: 30 August 1982 Last known address: rue Ibn Maja — Khezama est — Sousse ID no: 08434380 Issuing country: Tunisia Gender: female Other information: daughter of Hayet BEN ALI, married to Badreddine BENNOUR	Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.
43.	Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	Nationality: Tunisian POB: Sousse DOB: 13 January 1970 Last known address: Résidence les Jardins, apt. 8C Block b — El Menzah 8 — l'Ariana ID no: 05514395 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: Tunisair department manager, son of Natima BEN ALI	Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

L 22/46

EN

Official Journal of the European Union

28.1.2020

Name	Identifying information	Grounds
44. Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	Nationality: Tunisian POB: Hammam-Sousse DOB: 22 October 1967 Last known address: 4 avenue Tahar SEAR — El Manar 2-Tunis, Tunisia ID no: 05504161 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: special adviser at the Ministry of Transport, son of Naïma BEN ALI	Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.
45. Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	Nationality: Tunisian POB: Sousse DOB: 3 January 1973 Last known address: 13 Ennakhil housing estate — Kantaoui — Hammam-Sousse ID no: 05539378 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: managing director, son of Naïma BEN ALI, married to Lamia JEGHAM	Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.
46. Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Nationality: Tunisian, French POB: Paris, France DOB: 27 October 1966 Last known address: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse ID no: 05515496 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: company director, son of Paulette HAZAT	Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder (ex-President Ben Ali) to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

28.1.2020

EN

Official Journal of the European Union

L 22/47

	Name	Identifying information	Grounds
47.	Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI	Nationality: Tunisian, French POB: Le Petit Quevilly (76) DOB: 6 April 1971 or 16 April 1971 Last known address: Chouket El Arressa, Ham- mam-Sousse, Tunisia; or 14, esplanade des Guinandiers à Bailly Romainvilliers (77), France ID no: 00297112 Issuing country: Tunisia ID no: 111277501841 Issuing country: France Gender: male Other information: managing director; son of Tijani BEN ALI, born 9 February 1932, and Paulette HAZET (or HAZAT), born 23 Febru- ary 1936; married to Amel SAIED (or SAID)	Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder; complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.
48.	Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI	Nationality: Tunisian POB: Tunis, Tunisia DOB: 28 August 1974 Last known address: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2-Tunis, Tunisia ID no: 04622472 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: sales director, son of Leila DEROUICHE	Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder; complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

L 22/48

EN

Official Journal of the European Union

28.1.2020

B. Rights of defence and right to effective judicial protection under Tunisian law:

The rights of defence and the right to effective judicial protection

It follows from Articles 20, 27, 29 and 108 of the Tunisian constitution, Articles 13, 47, 50, 59, 66 and 175 of the Criminal Procedure Code and Law No 2002-52 of 3 June 2002 that the following rights are guaranteed under Tunisian law:

— to any individual suspected of or charged with a criminal offence:

1. the right to judicial review of any act or administrative decision;
2. the right to defend himself/herself in person or through legal assistance of his/her own choosing or, if he/she has not sufficient means to pay for legal assistance, to be given it free when the interests of justice so require;

— to any individual charged with a criminal offence:

1. the right to be informed promptly, in a language which he/she understands and in detail, of the nature and cause of the accusation against him/her;
2. the right to have adequate time and facilities for the preparation of his/her defence;
3. the right to examine or have examined witnesses against him/her and to obtain the attendance and examination of witnesses on his/her behalf under the same conditions as witnesses against him/her;
4. the right to have the free assistance of an interpreter if he/she cannot understand or speak the language used in court.

Application of the rights of defence and the right to effective judicial protection

1. Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing.

The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that during the trials *in absentia* a lawyer was appointed by the Court to defend the interests of Mr Ben Ali.

2. Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

This person is absconding and is no longer present in Tunisia. The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that during the trials *in absentia* a lawyer was appointed by the Court to defend the interests of Ms Trabelsi.

3. Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 5 March 2012 Mr Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi was heard by an investigating judge in the presence of his lawyer.

4. Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

This person is absconding and is no longer present in Tunisia. The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The Council has found no indication that the rights of defence or the right to effective judicial protection of Mr Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi were not respected.

5. Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

This person is absconding and is no longer present in Tunisia. The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

28.1.2020

EN

Official Journal of the European Union

L 22/49

The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that during the trials *in absentia* a lawyer was appointed by the Court to defend the interests of Mr Materi.

6. Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

This person is absconding and is no longer present in Tunisia. The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that during the trial *in absentia* Ms Ben Ali was represented by a lawyer.

7. Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

This person is absconding and is no longer present in Tunisia. The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The Council has found no indication that the rights of defence or the right to effective judicial protection of Ms Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali were not respected.

8. Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

This person is absconding and is no longer present in Tunisia. The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by a written commitment made by the Tunisian authorities to the Swiss authorities on 7 April 2014, in the context of the implementation of a letter rogatory, to respect the fundamental rights of Mr Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI and his rights of defence.

9. Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 13 March 2012 and 16 March 2012 Mr Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi was heard by an investigating judge in the presence of his lawyer.

10. Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 5 January 2012, 5 July 2012 and 27 February 2013 Ms Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi was heard by an investigating judge in the presence of her lawyer.

11. Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 27 October 2016 Mr Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi was heard by an investigating judge in the presence of his lawyer.

12. Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

This person is absconding and is no longer present in Tunisia. The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The Council has found no indication that the rights of defence or the right to effective judicial protection of Mr Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi were not respected.

13. Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 23 February 2012 Mr Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi was heard by an investigating judge in the presence of his lawyer.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

L 22/50

EN

Official Journal of the European Union

28.1.2020

14. Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The Council has found no indication that the rights of defence or the right to effective judicial protection of Ms Samira Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi were not respected.

15. Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 20 August 2011 and 2 October 2012 and 31 May 2013 Mr Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzi was heard by an investigating judge in the presence of his lawyers.

16. Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 24 January 2012 Ms Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi was heard by an investigating judge in the presence of her lawyer.

17. Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 24 January 2012 Mr Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakir was heard by an investigating judge in the presence of his lawyer.

18. Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

This person is absconding and is no longer present in Tunisia. The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The Council has found no indication that the rights of defence or the right to effective judicial protection of Mr Moez Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi were not respected.

19. Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 20 February 2012 Ms Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed Nacef was heard by an investigating judge in the presence of her lawyers and by the fact that she was assisted by lawyers in the hearings before the Courts and that she availed herself of the right to appeal the first instance ruling.

20. Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDoui

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 13 February 2012 Mr Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdoui was heard by an investigating judge in the presence of his lawyer.

21. Housseem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 2 March 2012 Mr Housseem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi was heard by an investigating judge in the presence of his lawyer.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

28.1.2020

EN

Official Journal of the European Union

L 22/51

22. Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

This person is absconding and is no longer present in Tunisia. The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The Council has found no indication that the rights of defence or the right to effective judicial protection of Ms Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed Trabelsi were not respected.

23. Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 16 February 2011 Mr Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed Trabelsi was heard by an investigating judge in the presence of his lawyer.

24. Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings or asset recovery process on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 22 September 2011 Mr Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed Ben Gaied was heard by an investigating judge in the presence of his lawyer.

25. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings or asset recovery process on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that (i) on 24 November 2014, 12 January 2015, 10 April 2015 and 2 December 2015 Mr Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub was heard in several cases by an investigating judge in the presence of his lawyers; (ii) the investigation against Mr Chiboub in Case 27638/6 was terminated on 30 March 2018 for lack of evidence and the decision to terminate the investigation was later confirmed on appeal; and (iii) Mr Chiboub was assisted by a lawyer during the arbitration proceedings before the Arbitration Committee of the Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD).

26. Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 4 October 2011 Ms Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali was heard by an investigating judge in the presence of her lawyer.

27. Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 6 March 2012 Ms Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali was heard by an investigating judge in the presence of her lawyer.

29. Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 5 October 2011 and 18 October 2012 Ms Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali was heard by an investigating judge in the presence of her lawyer.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

L 22/52

EN

Official Journal of the European Union

28.1.2020

30. Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. Following an application by Mr Zarrouk, the Arbitration Committee of the Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD) handed down an arbitration decision which was confirmed by the Conseil de l'IVD on 24 December 2018. This decision was challenged before the Court of Cassation. The case is pending. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings or asset recovery process on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 16 January 2012, 1 February 2012 and 22 June 2017 Mr Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk was heard by an investigating judge in the presence of his lawyer.

31. Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 3 October 2011 Mr Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali was heard by an investigating judge in the presence of his lawyer.

32. Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The Council has found no indication that the rights of defence or the right to effective judicial protection of Mr Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali were not respected.

33. Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 19 October 2011 Ms Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali was heard by an investigating judge in the presence of her lawyer.

34. Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 21 November 2011 Ms Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali was heard by an investigating judge in the presence of her lawyer.

35. Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 13 January 2012 Mr Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali was heard by an investigating judge in the presence of his lawyer.

36. Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 21 April 2012 Mr Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali was heard by an investigating judge in the presence of his lawyers.

37. Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that Mr Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali was heard by an investigating judge in the presence of his lawyer.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

28.1.2020

EN

Official Journal of the European Union

L 22/53

38. Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 12 November 2011 and 17 May 2013 Mr Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali was heard by an investigating judge in the presence of his lawyer.

39. Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 3 October 2011 Ms Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali was heard by an investigating judge in the presence of her lawyer.

40. Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 21 April 2012 Mr Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouina was heard by an investigating judge in the presence of his lawyer.

41. Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

This person is absconding and is no longer present in Tunisia. The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The Council has found no indication that the rights of defence or the right to effective judicial protection of Mr Akrem Ben Hamed Ben Taher Bouaouina were not respected.

42. Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 19 October 2011 and 25 October 2011 Ms Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouina was heard by an investigating judge in the presence of her lawyer.

43. Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 5 June 2013 Mr Imed Ben Habib Ben Bouali Ltaief was heard by an investigating judge in the presence of his lawyers.

44. Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 19 October 2011 Mr Naoufel Ben Habib Ben Bouali Ltaief was heard by an investigating judge in the presence of his lawyers.

45. Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that in 2011 Mr Montassar Ben Habib Ben Bouali Ltaief was heard by an investigating judge in the presence of his lawyers.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

L 22/54

EN

Official Journal of the European Union

28.1.2020

46. Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

This person is absconding and is no longer present in Tunisia. The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The Council has found no indication that the rights of defence or the right to effective judicial protection of Mr Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali were not respected.

47. Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The Council has found no indication that the rights of defence or the right to effective judicial protection of Mr Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Ali were not respected.

48. Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 22 March 2012 Mr Sofiene Ben Ali was heard by an investigating judge in the presence of his lawyers.'



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

www.slvesnik.com.mkcontact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

ISSN 0354-1622



2020144